



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 15 декември 1976
Скопје
Број 41 Год. XXXII

Претплатата за 1976 година изнесува 350 динари. Овој број чини 10 дин. Жиро сметка 40100-601-128

391.

Врз основа на член 69 од Законот за истражување и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на СРМ“ бр. 24/73), а по повод поднесено барање од организацијата на здружениот труд Рудници и фабрика „Партизан“ — Прилеп бр. 2 од 16. 1. 1976 година, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА

1. Се одобрува — експлоатација на минерална сировина ГРАНИТ во реонот на „Кукул“ — Прилепско, на организацијата на здружен труд Рудници и фабрика „Партизан“ — Прилеп.

2. Експлоатационото поле го зафаќа просторот: — западна страна, од точка 7 (кота 737), точка 2 (кота 750) до точка 3 (кота 810); — северна страна, од точка 3 (кота 810) до точка 4 (кота 818);

— источна страна, од точка 4 (кота 815), точка 5 (кота 745) до точка 6 (кота 732);

— јужна страна, од точка 6 (кота 732) до почетната точка 7 (кота 737).

Просторот од претходниот став е вцртан во ситуацијска карта во размер 1:500 приложена со барањето.

3. Експлоатацијата ќе се врши со површински откоп со годишен капацитет од 5.000 м³ блокови.

4. Рок за завршување на подготвителните работи е втората половина на 1977 година.

5. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2748/1
11 ноември 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

392.

Врз основа на член 28 од Законот за организирање на дејност за унапредување на образованието и воспитувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО

1. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето, поради истек на мандатот на:

- д-р Ѓорѓи Делчев,
- м-р Ремзи Несими,
- Вера Христова.

2. За членови на Советот на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето, со мандат од две години, се именуваат:

1. Реџеп Бајрами, професор во Гимназијата „Зеф Луш Марку“ во Скопје;

2. д-р Михајло Еленчевски, директор на Медицинско-училишниот центар „д-р Панче Караџов“ — Скопје;

3. Чедомир Поповиќ, професор на Педагошката академија во Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2727/1
9 ноември 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

393.

Врз основа на член 67 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70, 20/71, 35/71 и 34/72), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ПРАШАЊА

1. За членови на Конкурсната комисија за избор на директор на Републичкиот завод за социјални прашања се именуваат:

1. Проф. д-р Миле Хаџи Василев, редовен професор на Правниот факултет во Скопје;

2. Аница Божинова, социјален работник во Центарот за социјална работа во Скопје;

3. Боро Руменов, професор на Вишата школа за социјални работници во Скопје.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2728/1
9 ноември 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

394.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

1. Се именува за советник на републичкиот секретар за економски односи со странство Петко Стефановски, досегашен втор секретар по економски работи во Амбасадата на СФРЈ во Хаг.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2716-1
9 ноември 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

395.

Заради создавање услови за остварување на политиката за развој и унапредување на културните дејности од општ интерес за Републиката за периодот од 1976 до 1980 година, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и Собранието на Републиката заедница на културата го склучуваат следниов

ДОГОВОР

ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА ЗА УЧЕСТВО ВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕМА НА ОБЈЕКТИ ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА СР МАКЕДОНИЈА

Член 1

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и Собранието на Републиката заедница на културата, со цел да се создадат услови за остварување на политиката за развој и унапредување на културните дејности од општ интерес за Републиката за периодот од 1976 до 1980 година, се договорија Републиката и Републиката заедница на културата да учествуваат во обезбедување на средства за изградба и опрема на објекти во областа на културата од општ интерес за СР Македонија.

Член 2

Во изградбата и опремата на објекти од член 1 на овој договор Социјалистичка Република Македонија ќе учествува со 40.000.000,00 динари, а Републиката заедница на културата со 25.000.000,00 динари.

Член 3

Средствата на Републиката се утврдуваат во Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија, а средствата на Републиката заедница на културата во планот за учество на Републиката заедница на културата во развојот на културата во СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 година.

Член 4

Републиката заедница на културата, освен средствата од член 2 на овој договор, врз основа на Договорот за здружување на сопствените средства со средствата на општините на чие подрачје ќе се инвестира, ќе обезбеди уште 25.000.000,00 динари.

Во Договорот од претходниот став ќе се утврдат и мерки за наменско, рационално и ефикасно користење на средствата.

Член 5

Средствата во износ од 90.000.000,00 динари ќе се користат за:

- заштита на спомениците на културата (конзервација, реставрација, реконструкција и презентација);
- изградба, адаптација и опрема на објекти во областа на културата;
- модернизација на кино-мрежата;
- модернизација на сценски простор и набавка на опрема за одржување на традиционалните културно-уметнички манифестации од општ интерес за Републиката;
- опремување на техничката база на филмското производство;
- набавка на библиобуси и сценобуси.

Член 6

Објектите и опремата од член 5 на овој договор ќе се утврдат со програма за изградба и опрема на објекти во областа на културата од општ интерес за Републиката што ја донесува Собранието на Републиката заедница на културата во со-

гласност со Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Со програмата од претходниот став се утврдува висината на средствата, динамиката, условите и начинот на користењето на средствата.

Член 7

Овој договор се смета за склучен од кога во истоветен текст ќе биде усвоен и потпишан од Извршниот совет на Собранието на СРМ и Собранието на Републиката заедница на културата.

Член 8

Овој договор се објавува во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Претседател
на Републиката заедница
на културата,
инж. Владимир Поповски, с. р.

Член на Извршниот
совет на Собранието
на СР Македонија и
републички секретар
за култура,
Живко Василевски, с. р.

396.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на алинеите 11 и 12 на член 16 од Самоуправната спогодба за здружување во заедница на основни организации на здружениот труд — Фабрика за фрижидери, индустриски и комерцијални разладни уреди во состав на Претпријатието „Раде Кончар“ во Загреб, склучена на 27 декември 1973 година, по јавната расправа одржана на 20 октомври 1976 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ алинеите 11 и 12 на член 16 од Самоуправната спогодба за здружување во заедница на основни организации на здружениот труд — Фабрика за фрижидери, индустриски и комерцијални разладни уреди во Битола, во состав на Претпријатието „Раде Кончар“ во Загреб, склучена на 27 декември 1973 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Фабриката за фрижидери, индустриски и комерцијални разладни уреди во Битола на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. По повод на поднесена претставка, Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 9/76 од 16 јуни 1976 година поведе постапка за оценување уставноста на алинеите 11 и 12 на член 16 од самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со членовите 16, 121 и 122 од Уставот на СР Македонија.

Врз основа на податоците прибрани во текот на претходната постапка, како и доказите изведени на јавната расправа, Судот утврди дека во алинејата 11 на член 16 од оспорената самоуправна спогодба е определено работничкиот совет на фабриката да одлучува за избор, именување и распоредување на работниците — раководители во согласност со самоуправната спогодба за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд на односната организација на здружениот труд и на претпријатието и дека во алинејата 12 од овој член на самоуправната спогодба е определено работничкиот совет на фабриката да именува в.д. помошници на директорот и в.д. управници на основните организации на здружениот труд, како и раководители на служби во работната заедница на фабриката и на одделенија во основните организации на здружениот труд.

Судот потоа утврди дека согласно ставот 2 на член 16 од Уставот на СР Македонија основната организација на здружениот труд е основен облик на здружениот труд во кој работниците непосредно и рамноправно ги остваруваат своите општествено-економски и други самоуправни права и одлучуваат за други прашања на својата општествено-економска положба. Од друга страна, според ставот 1 на член 121 и ставот 1 на член 122 од Уставот на СР Македонија во секоја основна организација на здружениот труд постои работоводен орган што го именува и разрешува работничкиот совет на основната организација на здружениот труд.

Според мислењето на Судот едно од основните неотуѓиви права на работниците во основните организации на здружениот труд е да одлучуваат за своите меѓусебни односи, во рамките на кое несомнено спаѓа и одлучувањето за именувањето и разрешувањето на работниците на работни места на кои тие имаат посебни овластувања и одговорности (раководни работни места). Посебно, според ставот 1 на член 122 од Уставот, работничкиот совет на основната организација на здружениот труд одлучува за именувањето и разрешувањето на работоводниот орган на основната организација на здружениот труд, па следствено на тоа работничкиот совет на основната организација на здружениот труд одлучува и за именувањето и разрешувањето на работниците кои го заменуваат или му помагаат на раководниот орган на основната организација на здружениот труд. Заради тоа Судот смета дека со предвидување овластување на работничкиот совет на фабриката за именување, а со тоа и разрешување, на работници на раководни работни места, вклучувајќи ги тука и работниците кои му помагаат на работоводниот орган во основните организации на здружениот труд во состав на фабриката, всушност се врши пренесување на право кое исклучително им припаѓа на работниците во основната организација на здружениот труд, со што се измествува уставната позиција на основната организација на здружениот труд односно на работниците во неа.

Судот ги имаше предвид и ги ценеше наводите на учесниците во постапката дека самоуправната спогодба е усвоена по демократски пат односно дека за неа се изјасниле доброволно и слободно работниците во основните организации на здружениот труд, дека делегатскиот состав на работничкиот совет на фабриката овозможува решавачко влијание на работниците од основните организации на здружениот труд при одлучувањето, дека другите одредби од спогодбата ги обезбедуваат уставната положба и правата на работниците во основните организации на здружениот труд и дека во самоуправната практика секогаш била почитувана волјата на работниците од основните организации на здружениот труд. Судот, меѓутоа, смета дека почитувањето на начелото на демократското одлучување само по себе не значи и обезбедување уставност и законитост на донесените одлуки, затоа што тие и по содржина мора да бидат во согласност со Уставот и законот.

Со оглед на изнесеното Судот утврди дека алинеите 11 и 12 од оспорената самоуправни спогодба се спротивни на Уставот поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 9/76

20 октомври 1976 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

397.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 66 од Законот за Уставниот суд на Македонија, на седницата одржана на ден 21 октомври 1976 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Самоуправната интересна заедница за култура во гр. Радовиш за оценување уставноста и законитоста на Општествениот договор за намените и условите за користење на средствата на посебни сметки од средствата за финансирање на општата и заедничката потрошувачка за 1975 година склучена меѓу Извршниот совет на Собранието на општината, Самоуправната интересна заедница за образование, Самоуправната интересна заедница за здравство и здравствено осигурување, Самоуправната интересна заедница за физичка култура, Самоуправната интересна заедница за култура, Службата на општественото книговодство-филијала, Сојузот на синдикатите, Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ сите од Радовиш и Стопанската комора на Македонија од Скопје.

2. Во предлогот Самоуправната интересна заедница за култура во Радовиш побара да се оцени уставноста и законитоста на напреднаведениот општествен договор. Повредата на Уставот се состоела во тоа што оспорениот договор не бил доставен до делегатите на извршниот одбор на заедницата, поради што не можеле да бидат консултирани, па претставникот на заедницата бил принуден оспорениот договор да го потпише. Законот бил повреден со тоа што оспорениот договор не бил во согласност со член 3 од Законот за користење на средствата издвоени на посебни сметки од средствата за финансирање на општата, заедничката и друга потрошувачка, бидејќи не биле издвоени никакви средства за покривање загубите на Работничкиот универзитет заедно со локалната радио-станција и библиотеката во Радовиш.

3. Разгледувајќи го оспорениот договор, Судот утврди дека Извршниот совет на Собранието на општина Радовиш изготвил предлог и го доставил до сите заинтересирани органи, организации и самоуправни заедници од членот 2 став 1 алинеја 2 од Законот за користење на средствата издвоени на посебни сметки од средствата за финансирање на општата, заедничката и друга потрошувачка („Службен весник на СРМ“ бр. 35/75), наброени во т. 1 од ова решение. На доставениот предлог од страна на учесниците не била ставена никаква забелешка и предложениот договор бил потпишан. Согласно членот 139 став 2 од Уставот на СР Македонија, општествениот договор, во името на учесниците во договорот, го склучуваат нивните овластени органи на кои паѓа должноста претходно да ги консултираат своите делегати односно членови. Поради ова Судот најде дека постапката за донесување на оспорениот општествен договор не е спротивна на одредбите од цитираниот член 139 став 2 од Уставот на СР Македонија.

Судот исто така најде дека, со тоа што не се издвоени средства за покривање загубите на Работничкиот универзитет заедно со локалната радио-станција и библиотеката во Радовиш, не го чини општествениот договор спротивен на духот и смислата на членот 3 од цитираниот закон, според кој, врз основа на взаемност и солидарност, а заради изедначување на општите услови за работа и

живот на работните луѓе, издвоените средства се насочуваат, пред сè, за намени што ќе придонесат за зголемување на материјалното производство и на извозот. Оспорениот општествен договор во членовите 2 и 3 распоредува дел од средствата за зголемување материјалното производство, извозот и залихите на готови производи, потоа за догра-

дување на здравствениот дом во Радовиш, и најпосле за покривање на загубите во основното образование за 1975 година.

На основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 71/76
21 октомври 1976 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

IV

388.

Врз основа на член 118 став 1 точка 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 138 став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73 и 28/74), и препораката на Извршниот совет на Собранието на СРМ, Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 3 декември 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА ЗАРАДИ ПОКАЧУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА НЕКОИ ПРЕХРАНБЕНИ АРТИКЛИ ВО 1976 ГОДИНА

I

Заради покачувањето на цените на некои прехранбени артикли во 1976 година, старосните, инвалидските и семејните пензии, како и материјалното обезбедување и привремениот надоместок што инвалидите на трудот го остваруваат според член 94 и 100 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија остварени до 30. 10. 1976 година, или кои покасно ќе остварат право со таа дата чиј износ не е поголем од 1.735,00 динари, се зголемуваат за 50 динари.

Како основица за определување износот на зголемувањето од претходниот став ќе служи износот на пензијата, без заштитен додаток, материјалното обезбедување и привремениот надоместок на инвалидите на трудот што на корисникот му следуваат за месец октомври 1976 година.

Висината на заштитниот додаток на пензијата и натаму ќе се исплатува во определениот износ.

II

Зголемувањето од точка I на оваа одлука следува од 1 ноември до 31 декември 1976 година и ќе се исплати одеднаш по службена должност, без донесување на решение.

III

Зголемувањето на пензиите, материјалното обезбедување и привремениот надоместок според оваа одлука, што подлежат на усогласување во 1977 година, нема да влезе и да се земе во основицата за зголемувањето со порастот на просечните трошоци на животот во 1976 во однос на 1975 година.

Зголемувањето на пензиите, материјалното обезбедување и привремениот надоместок според оваа одлука, кои не подлежат на усогласување во 1977 година, ќе се исплатува и по 1 јануари 1977 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-1585/1
3 декември 1976 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

389.

Врз основа на член 118 став 1 и 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 73 став 2, член 99 и 138 став 1 точка 1 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 3 декември 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА СО ПОРАСТОТ НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ ВО 1976 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се врши усогласување на пензиите и другите примања со порастот на просечните трошоци на животот во 1976 година кој во однос на 1975 година изнесува 14%.

II

Старосните, инвалидските и семејните пензии, без заштитниот додаток, се зголемуваат за 12,60% и за износ од 42 динари.

На зголемувањето од претходниот став подлежат сите пензии определени од пензиска основа во која не е влезен целосно или делумно личниот доход односно основицата на осигурувањето од 1976 година, пензиите остварени врз основа на меѓународни конвенции за социјално осигурување до 31 декември 1976 година за осигурениците чие последно вработување било во странство, како и исклучително признаените пензии според член 27 и 44 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување остварени до 30 јуни 1976 година.

Привремените пензии определени според член 38 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се зголемуваат за 12,60% и за износ од 42 динари со тоа што така зголемената пензија не може да биде повисока од граничниот износ на најниското пензиско примање.

Пензиите на борците на НОВ од пред 9. 9. 1943 година определени од гарантираната пензиска основа во смисла на член 38 став 4 односно член 42 став 2 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување (скратено: ЗОППИО) се зголемуваат за 12,60% и за износ од 42 динари, ако тоа зголемување за корисникот е поповолно од усогласувањето според одредбите на член 42 став 2 од ЗОППИО со примена на загарантираната најниска пензиска основа која ќе се утврди за 1977 година.

III

Паричниот надоместок за телесно оштетување како и материјалното обезбедување и привремениот надоместок на инвалидите на трудот кои подлежат на усогласување по член 99 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се зголемуваат за 14%.

Основата од која се одредува висината на паричниот надоместок за телесно оштетување во 1976 година се зголемува за 14% и од 1 јануари 1977 година изнесува:

а) за телесно оштетување настанато по несреќа на работа или професионално заболување 1.071,50 динари,

б) за телесно оштетување настанато по болест или повреда надвор од работа 750,00 динари.

IV

Како основица за определување износот на зголемувањето на пензиите и другите примања според точка II и III став 1 од оваа одлука служи износот на пензијата, без заштитниот додаток, односно износот на другите примања што на корисникот му следувал за месец декември 1976 година, не земајќи го предвид зголемувањето според Одлуката за зголемување на пензиите и другите примања заради покачувањето на цените на некои прехранбени артикли во 1976 година.

V

Зголемувањето по оваа одлука припаѓа од 1 јануари 1977 година и се смета за аконтативно зголемување на пензиите и другите примања заради порастот на просечните трошоци на животот со тоа што дополнително ќе се изврши соодветна корекција на усогласувањето ако според конечно утврдениот индекс на движењето на просечните трошоци на животот за 1976 во однос на 1975 година се покаже разлика повеќе од 0,5%. Ако процентот на разликата биде понизок од 0,5%, тој износ ќе се засмета при усогласувањето на пензиите со движењето на просечните трошоци на животот во 1977 година.

VI

На пензиите зголемени според одредбите на оваа одлука се додава износот на заштитниот додаток определен според одредбите на соодветната одлука.

VII

Усогласувањето на пензиите и другите примања според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

VIII

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-1586/1
3 декември 1976 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

390.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 125 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 3 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ЗА 1977 ГОДИНА

I

Граничниот износ на најниското пензиско примање за определување висината на заштитниот додаток на пензиите, почнувајќи од 1 јануари 1977 година, се утврдува во износ од 1600 динари.

II

Определувањето на новиот износ на заштитниот додаток според граничниот износ на најниското пензиско примање од претходната точка на корисниците на пензија кои имаат право на таков додаток на ден 1 јануари 1977 година ќе го изврши Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија по службена должност, без донесување на писмени решенија.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-1588/1
3 декември 1976 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

391.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 26 став 2 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 3 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А ЗА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА

I

Најнискиот износ на пензиите за 1977 година изнесува 850 динари.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-1587/1
3 декември 1976 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУГА

392.

Врз основа на член 25, став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 24, став 1, точка 8, 9 и 11 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струга, на седницата одржана на 9 ноември 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ПЛАЌАЊЕТО НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ, ПРЕВОЗНИЦИ И АДВОКАТИ

I

Како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на самостојните занаетчии, самостојните угостители, адвокати и превозници служи даночната основица (личниот доход) од самостојно вршење на стопанска дејност утврдена за претходната година, со тоа што таа основица се смета како аконтација за тековната година.

За самостојните занаетчии и самостојните угостители на кои не им се утврдува даночна основица, а данокот го плаќаат во годишен паушален износ, како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување служи годишниот паушален износ на данокот од самостојно вршење на стопанска дејност во тековната година.

Основицата за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на самостојните занаетчии, самостојните угостители, адвокати и превозници, утврдена со претходните ставови на оваа точка, не може да изнесува помалку од минималниот личен доход во Републиката за тековната година.

II

Ако даночната основица (личниот доход) е утврдена за дел од календарската година, основицата на осигурувањето се утврдува според таа даночна основица (личен доход) пресметана за цела година.

Ако даночната основица (личниот доход) не е утврдена како основица за пресметување на придонесот и определување на правата по основ на здравствено осигурување, привремено ќе се смета најниската основица на осигурувањето од точка I, став 2 на оваа одлука, со тоа што конечното утврдување на основицата на осигурувањето ќе се изврши кога ќе се утврди даночната основица (личниот доход) од самостојно вршење на стопанска дејност.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 01-9443/1
1 ноември 1976 година
Струга

Претседател,
Борис Прентоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — ГЕВГЕЛИЈА

393.

Врз основа на член 9 и 19 од Законот за СИЗ на основното образование („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 9 од Самоуправната спогодба за основање на СИЗ на основното образование и член 22, став 3 од Статутот на СИЗ на основното образование на општината Гевгелија, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 1 ноември 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1976 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на стапките на придонесите за финансирање на основното образование за 1976 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 16/76, во член 2, алинеја прва — придонес од личен доход од работен однос, стапката од „4,35%“, се заменува со стапка „4,30%“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 02-325
2 ноември 1976 година
Гевгелија

Претседател,
Благој Ристов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРИВА ПАЛАНКА

394.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 24, став 1, точка 1 од Самоуправната спогодба за основање Самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, на заедничка седница на сите собори на делегатите, одржана на 16 јули 1976 година, донесе

СТАТУТ

НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРИВА ПАЛАНКА

I

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка (во натамошниот текст: Заедница) е самоуправна интересна заедница во областа на здравството и здравственото осигурување основана од работниците во основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, работните луѓе во работните заедници во државните органи, општествено-политичките организации и во другите работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд, работниците вработени од други лица, работните луѓе кои вршат занаетчиска, угостителска и друга самостојна дејност, корисниците на пензии (во натамошниот текст: работници), од работните луѓе кои вршат

земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост (во натамошниот текст: земјоделци) и од работниците во организациите на здружен труд што вршат здравствена дејност, од подрачјето на општината Крива Паланка.

Заедницата е основана за подрачјето на општината Крива Паланка.

Седиштето на Заедницата е во Крива Паланка.

Член 2

Заедницата е правно лице со права, обврски и одговорности што ги има врз основа на Уставот, Законот, Самоуправната спогодба за основање на Заедницата и овој статут.

Член 3

Заедницата има свој печат и штембил.

На печатот на Заедницата кружно е испишан текстот: „Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување“, а во средина хоризонтално „Крива Паланка“.

На штембилот е испишан истиот текст како и на печатот со дополнување на број и датум.

Член 4

Дејноста на Заедницата е од посебен општествен интерес.

Заедницата ја врши својата дејност во согласност со закон, Самоуправната спогодба за основање на Заедницата, овој статут и други прописи.

Член 5

Во Заедницата, работниците и земјоделците кои во областа на здравството и здравственото осигурување остваруваат свои лични и заеднички потреби и интереси врз начелата на заемност и солидарност (корисници на услуги) и работниците во организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност (даватели на услуги), здружуваат труд и средства, остваруваат слободна размена на трудот и рамноправно и заеднички одлучуваат по прашањата од заеднички интерес.

Член 6

Во Заедницата корисниците на услугите здружуваат средства заради обезбедување, остварување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување утврдени со закон, Самоуправната спогодба за основање на Заедницата и овој статут, за себе и за членовите на своите семејства.

Средствата за остварувањето на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување се обезбедуваат со придонеси од обврзниците на придонесите определени со закон, со учество на општествено-политичките заедници и со други приходи.

Член 7

Правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување се остваруваат на товар средствата на Заедницата во согласност со закон, овој статут и другите самоуправни општи акти на Заедницата.

Во остварувањето на определени видови здравствена заштита осигурените лица учествуваат во поднесувањето на трошоците, ако е тоа предвидено со овој статут или друг самоуправен општ акт на Заедницата.

Член 8

Во Заедницата определени права од здравствената заштита и здравственото осигурување остваруваат и работниците вработени во странство за себе и за членовите на своите семејства, како и други здравствени неосигурени лица, во согласност со закон и меѓународни договори.

Член 9

Корисниците на услугите и давателите на услугите како основачи на Заедницата управуваат со работите на Заедницата преку делегациите и делегатите што ги избираат во органите на управувањето на Заедницата.

Член 10

Во вршењето на својата дејност, Заедницата соработува со другите самоуправни интересни заедници, со општествено-политичките заедници и организации и другите самоуправни организации и заедници.

II

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ДРУГИ ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 11

Во Заедницата лицата што врз основа на закон се задолжително здравствено осигурени (осигурени лица) ги остваруваат правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување утврдени со закон, Самоуправната спогодба за основање на Заедницата и овој статут.

Здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување се обезбедуваат во Заедницата на начин и под услови утврдени со закон, Самоуправната спогодба за основање на Заедницата, овој статут и другите општи акти на Заедницата.

I. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА ВО ЗАЕДНИЦАТА

1. Лица осигурени како работници

Член 12

Во Заедницата како работници здравствено се осигурени:

1. Лицата вработени со полно работно време на подрачјето на Заедницата, како и југословенските државјани вработени во странство, кај југословенските организации или во домаќинствата на тие осигуреници, ако седиштето на тие организации се наоѓа на подрачјето на Заедницата;

2. Југословенските државјани вработени во странство (кои пред вработувањето во странство имале место на живеење на подрачјето на Заедницата) и тоа:

а) кај меѓународни или други организации по основ на меѓународен договор, ако со закон или според меѓународна спогодба не се задолжително здравствено осигурени,

б) кај странски работодавци ако се вработени со посредување на надлежниот орган за вработување и го регулирале своето осигурување пред одењето во странство, ако за тоа време не се задолжително здравствено осигурени кај странскиот носител на здравственото осигурување,

в) кај странски работодавци ако се вработени без посредување на надлежниот орган за вработување или без претходно регулирање на своето осигурување, ако за тоа време не се задолжително здравствено осигурени кај странскиот носител на здравственото осигурување. Осигурувањето се засновува од денот на поднесувањето на пријава за осигурување, но најдоцна од денот на вработувањето во странство;

3. Делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на нивните органи, избраните лица во општествените, здружените и самоуправните организации, коморите, здруженијата и сл. ако за вршењето на функцијата примаат постојан месечен наместок;

4. Членовите на занаетчиските задруги на кои стопанската работа во задругата им е единствено или главно занимање;

5. Уживателите на пензии и корисниците на правото на професионална рехабилитација и вработување според прописите на инвалидското осигурување.

гурување, како и југословенските државјани што примаат пензија или инвалиднина исклучиво од странски носители на осигурувањето додека престојуваат на подрачјето на Заедницата, ако со меѓународен договор не е определено поинаку;

6. Лицата на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време;

7. Учениците во средни училишта за одделни занимања за кои покрај училишната се изведува и практична настава во организацијата на здружениот труд, училиштето или кај приватниот работодавец;

8. Лицата што се привремено безработни (точка 1—4 од овој став), додека редовно се пријавуваат кај надлежната самоуправна интересна заедница за вработување, ако во таа заедница се пријавиле во рок од 30 дена:

а) по престанокот на вработувањето или друга дејност, односно по престанокот на примањето надоместок на личен доход на кој имаат право врз основа на закон или по прописи донесени врз основа на закон,

б) по отслужувањето на воениот рок во Југословенската народна армија или по престанок на неспособноста поради болест заради која се отпуштени од воената служба,

в) по отпуштањето од казнено-поправна установа, односно завод, ако е примената мерка за безбедност со упатување во завод поради чување и лекување,

г) од денот на престанокот на доброволната практика (волонтери);

9. Лицата редовно пријавени кај надлежната самоуправна интересна заедница за вработување ако во таа заедница се пријавиле во рок од 60 дена;

а) од денот на завршеното стручно оспособување или стручно школување,

б) од денот на отслужувањето на воениот рок во Југословенската народна армија или од денот на престанокот на неспособноста поради болест заради која се отпуштени од таа воена служба, ако на отслужување на воениот рок стапиле во рок од 60 дена од денот на завршеното стручно оспособување односно школување;

10. Иселениците-повратници што се населиле на подрачјето на Заедницата додека редовно се пријавуваат кај надлежната самоуправна интересна заедница за вработување, ако во таа заедница се пријавиле во рок од 30 дена од денот на враќањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

11. Лицата од став 1, точка 1—4 и точката 7 од овој член, по престанокот на вработувањето односно другата дејност по основ на која се осигурени, и тоа:

а) додека примаат надоместок на личниот доход според овој статут и прописите донесени врз основа на Статутот,

б) додека примаат материјално обезбедување или привремен надоместок според прописите на инвалидското осигурување.

Лицата од точката 8 се осигурени ако непосредно пред настапување на наведените околности биле осигуреници најмалку 9 месеци непрекинато или 15 месеци со прекин во последните 2 години.

Член 13

Како работници во смисла на член 12, став 1 од овој статут се осигурени лицата што се вработени со најмалку половина од полното работно време, лицата вработени во две или повеќе организации на здружен труд со вкупно работно време од најмалку половина од полното работно време, како и лицата вработени како инвалиди кои со преостанатата работна способност работат онолку време колку одговара на нивната работна способност.

Член 14

Како работници се осигурени и:

1. лицата на школување, стручно усовршување или постдипломски студии, кои поради тоа го прекинале вработувањето, ако за тоа време примаат стипендија,

2. лицата кои организацијата пред да ги вработи ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување, ако за тоа време примаат стипендија.

Член 15

Странските државјани на работа на подрачјето на Заедницата кај југословенски организации, односно кај приватни работодавци или по основ на меѓународна спогодба, се осигуруваат себе си и членовите на своето семејство на здравствено осигурување под ист услов како и работниците — југословенски државјани.

2. Лица осигурени по основ на вршење на самостојна дејност

Член 16

Во Заедницата здравствено се осигурени лицата кои на подрачјето на Заедницата вршат самостојна дејност, ако таа дејност им е единствено и главно занимање и тоа:

1. Самостојните занаетчии, самостојните угостители и превозниците во јавниот патен сообраќај, кои врз основа на закон вршат една од овие дејности и се запишани во регистар пропишан со закон, како и брачниот другар на умрен осигуреник што вршел самостојна дејност, кога врз основа на закон ќе продолжи со водење на занаетчишкиот дуќан односно со вршење на јавен превоз преку стручен работодаводител.

Дејцата кои по смртта на самостојниот занаетчија, самостојниот угостител односно превозник во јавниот патен сообраќај ќе продолжат со водење на дуќанот односно ќе продолжат со вршење на превозот преку стручен работодаводител, ако не се здобиле со права на семејна пензија, се осигурени како членови на семејството, ако во поглед на годините на возраста, односно неспособноста за работа ги исполнуваат условите пропишани со закон и овој статут.

Како самостојни занаетчии, самостојни угостители односно превозници осигурени се и членовите на семејството на самостојниот занаетчија, самостојниот угостител, односно превозник (брачниот другар, децата и родителите ако живеат со него во заедничко домаќинство) што работат кај него, доколку имаат стручна подготовка потребна за работата што ја вршат како единствено и главно занимање;

2. Писателите, ликовните уметници, уметниците на применетата уметност, сценските уметници, композиторите, признаените музички уметници-изведувачи, филмските уметници, преведувачите на научни литературни дела и артистите (уметници);

3. Лицата што вршат адвокатура и се запишани во именикот на адвокатите;

4. Лицата со наполнета 15 годишна возраст кои како членови на соодветни спортски организации се занимаваат со спорт;

5. Продавачите на печат (колпортери);

6. Други лица што вршат самостојни професионални дејности во согласност со прописите за вршење на самостојна дејност.

Член 17

Својство на осигуреник по одредбите на претходниот член се стекнува со:

1. денот на уписот во со закон пропишаниот регистар на соодветната дејност;

2. денот на запишувањето во именикот на адвокатите;

3. денот на стекнувањето на друго својство по основ на кое е осигурен според одредбите од претходниот член.

Својството на осигуреник престанува со денот на бришењето од регистарот на соодветната дејност, односно од денот на престанокот на дејноста според која е осигурен.

3. Членови на семејство на осигуреник — работник и лице осигурено по основ на вршење самостојна дејност

Член 18

По овој статут осигурени се и членовите на семејствата на осигурениците од член 12, 13, 14 и 16 од овој статут.

Членовите на потесното семејство на осигурениците од член 12 став 1, точка 2 под а), б) и в) се задолжително здравствено осигурени додека престојуваат во СРМ, ако здравственото осигурување не им е обезбедено од странскиот носител на осигурувањето.

Членовите на семејствата на осигурениците — странски државјани (член 15) се осигурени по овој статут додека престојуваат на подрачјето на СРМ. Здравственото осигурување на тие членови на семејството за време на престој во земјата чии државјани се може да се обезбеди под услов на реципроцитет со меѓународен договор.

Член 19

Како членови на семејството на осигурениците — работници и осигурениците што вршат самостојна професионална дејност се сметаат членовите на потесното семејство, брачниот другар и децата на осигуреникот родени во брак или вон брак, посвоени или деца земени на издржување, како и издржувани: татко, мајка, очув, маќеа, посвоител, дедо, баба, татко и мајка на брачниот другар (родители на осигуреникот).

Член 20

Својството на осигурено лице — член на семејството на осигуреник се стекнува:

- за децата родени во брак — со денот на раѓањето;
- за децата родени вон брак — со денот на признавањето на татковството;
- за посвоените деца — со денот на посвојувањето;
- за децата земени на издржување и издржувани родители — со денот на исполнувањето на пропишаните услови.

Член 21

Се смета дека осигуреникот ги издржува членовите на семејството од член 20 од овој статут ако:

1. немаат сопствени приходи;
2. ако имаат сопствени приходи од еден или повеќе извори, но кои заедно месечно не преминуваат 25% од минималниот личен доход на подрачјето на општината Крива Паланка за претходната година. Како доход се смета само чистиот месечен доход по одбивање на данокот и другите давачки.

а) Брачен другар

Член 22

По одредбите на овој статут осигурени се:

1. Брачниот другар на осигуреникот додека е со него во брак;
2. Брачниот другар на умрен осигуреник кој по смртта на осигуреникот не се здобил со право на семејна пензија затоа што не навршил определени години на живот, ако во моментот на смртта на осигуреникот бил постар од 40 години (жена) односно 55 години (маж). Ако брачниот другар е

помлад од 40 години односно од 55 години го продолжува осигурувањето додека е редовно пријавен кај надлежната самоуправни интересна заедница за вработување ако во таа заедница се пријавил во рок од 90 дена од денот на смртта на осигуреникот;

3. Разведениот брачен другар на кој со судска одлука му е определено издржување ако во моментот на разводот бил постар од 45 години (жена) односно 60 години (маж). Брачниот другар кој во моментот на разводот бил помлад од 45 години, односно 60 години, го продолжува осигурувањето според овој статут ако кај него постои инвалидност од I категорија во смисла на прописите за инвалидско осигурување.

б) Деца

Член 23

Децата на осигуреникот и децата кои осигуреникот ги зел на издржување осигурени се до навршувањето на 15 годишна возраст, а ако се на школување до крајот на пропишаното редовно школување, но најдоцна до наполнувањето на 26 годишна возраст.

Ако децата од став 1 на овој член го прекинале редовното школување поради болест осигурени се и за времетраењето на таквата болест, а ако го продолжат редовното школување се продолжува осигурувањето и по истекот на определените возрасни граници, но најдолго толку колку што трае прекиниот на школувањето поради болест.

Ако децата од став 1 на овој член станат неспособни за самостоен живот и работа, во смисла на прописите за инвалидското осигурување, пред да наполни 15 години односно додека се на редовно школување во смисла на став 1 и 2 од овој член, осигурени се и за сето време додека трае таквата неспособност.

Осигурени се и децата од став 1 на овој член што ќе станат неспособни за самостоен живот и работа во смисла на прописите за инвалидското осигурување по истекот на периодот од став 1—3 на овој член додека трае таквата неспособност, ако осигуреникот ги издржува затоа што немаат сопствени приходи доволни за издржување.

Децата кои осигуреникот ги зел на издржување (член 19) осигурени се, по правило, ако немаат родители. Децата кои имаат еден или двајца родители, осигурени се како деца кои осигуреникот ги зел на издржување, ако родителите поради својата здравствена состојба и други околности не се способни за стопанисување, односно не се во состојба да се грижат за децата и нивното издржување, а и децата и нивните родители немаат сопствени приходи доволни за издржување.

в) Родители

Член 24

Родителите што осигуреникот ги издржува поради тоа што немаат сопствени приходи доволни за издржување (член 19) осигурени се:

1. ако навршиле 65 години живот (маж) односно 55 години (жена), или
2. ако се помлади, а не се способни за стопанисување, а таа неспособност е рамна на инвалидност од I категорија во смисла на прописите од инвалидското осигурување.

Родителите се осигурени по одредбите на овој статут и по смртта на осигуреникот, ако не можат да остварат право на семејна пензија затоа што со правото на пензија на членовите на потесното семејство е исцрпен износот на основот за определување на семејна пензија.

4. Лица осигурени како земјоделци**Член 25**

Како земјоделци во смисла на член 1 од овој статут се осигурени сите лица што се занимаваат со земјоделска дејност како единствено или главно занимање, без оглед на тоа дали имаат приходи од друга дејност, ако не се осигурени по друг основ.

Како земјоделци во смисла на овој статут се осигурени и членовите на домаќинствата на лицата од став 1 на овој член кои тие ги издржуваат.

Како домаќинство во смисла на претходниот став се смета заедницата на живеење, стопанисување и трошење на остварените приходи.

Член 26

Како членови на домаќинството од член 25, став 3 од овој статут се сметаат лицата наведени во член 19, 22, 23 и 24 од овој статут.

5. Други осигурени лица**Член 27**

Други осигурени лица во Заедницата се:

1. Лицата кои учествуваат во младински работни акции, а кои по прописите за инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност;

2. Лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно;

3. Лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука-логорување;

4. Лицата припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита, за време на изведување на задачите на територијалната одбрана;

5. Уживателите на постојаната државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет;

6. Уживателите на инвалидни по прописите на инвалидското осигурување и тоа само за случај на потреба од лекување во врска со повреда или заболување што предизвикала телесно оштетување за кое им припаѓа право на инвалиднина.

Член 28

Здравствената заштита во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести во обем определен со овој статут и општите акти на Заедницата им припаѓа на:

1. учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии, за времетраењето на практичната работа во врска со наставата;

2. лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции;

3. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука;

4. лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на територијалната одбрана или на цивилната заштита;

5. лицата кои работат помалку од половина работно време;

6. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација а се упатени од самоуправната интересна заедница за вработување;

7. припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита;

8. лицата кои вршат работи или задачи по основ на договор за дело.

II. ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ**Член 29**

На осигурените лица во Заедницата со овој статут им се обезбедуваат сите права од здравствената заштита и здравственото осигурување што ги имале на денот на потпишувањето на Самоуправната спогодба за основање на Заедницата и тоа:

1. задолжителните видови на здравствената заштита утврдени со закон, во обем утврден со соодветна програма;

2. здравствена заштита и други права од здравственото осигурување утврдени со закон, за случај на несреќа при работа и професионални заболувања;

3. други права од здравствената заштита и здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата.

1. Права од здравствената заштита

а) Задолжителни видови на здравствена заштита

Член 30

Во Заедницата осигурените лица ги остваруваат правата од задолжителните видови на здравствената заштита утврдени со закон а кои опфаќаат:

а) откривање, спречување, сузбивање и лекување на туберкулозата, венеричните и другите заразни болести што подлежат на задолжително пријавување;

б) нега и лекување на оние душевни болни што поради природата и состојбата на болеста можат да го загрозат својот живот и животот на другите луѓе или да ги оштетат материјалните блага на околината;

в) здравствена заштита на жените во врска со бременост, породување, мајчинство и контрацепција;

г) целосна здравствена заштита на новороденчињата, доснчињата и децата до 15 годишна возраст;

д) здравствена заштита на школската младина и редовните студенти до определена старост и тоа преку: систематски прегледи и имунизација, заштита и лекување на забите, спречување, сузбивање и лекување на ревматичната треска и нејзините последици, протетички и рехабилитациони мерки кај оштетувањето и аномалиите на видот и слухот и кај ортопедските аномалии и деформации;

ѓ) активност на рано откривање на малигните заболувања, шеќерната болест и мускулната дистрофија и нивно лекување;

е) активност на здравствено воспитување на населението.

Правата од задолжителните видови на здравствената заштита утврдени со закон во Заедницата ги остваруваат и сите граѓани од подрачјето на Заедницата.

Член 31

Обемот на правата и поблиските критериуми за спроведување на одделни видови здравствена заштита од претходниот член се утврдуваат со програма што ја донесува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

б) Здравствена заштита во случај на несреќа при работа и заболување од професионални болести

Член 32

Во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести на осигурениците од членот 12 став 1 точка 1—4, член 13, 15, 16 и 28 од овој статут, задолжително им се обезбедува пратот на:

а) користење здравствена заштита за спроведување на мерките за откривање и спречување на заболувањето од професионални болести и несреќа на работа;

б) користење на сите видови медицинска помош и ортопедски средства со цел за лекување и медицинска рехабилитација од последиците на несреќа на работа и заболувањата од професионални болести заради воспоставување на работната способност;

в) патни трошоци во врска со користење на здравствената заштита и рехабилитацијата.

Правата од осигурувањето во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести им се обезбедуваат на осигурениците независно од должината на претходното осигурување предвидено со овој статут.

Како несреќа на работа и заболување од професионални болести се сметаат случаите на повредите и болестите што се утврдени со прописите за инвалидското осигурување.

в) Здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата

Член 33

Покрај правата од задолжителните видови на здравствената заштита и здравствената заштита за случај на несреќа при работа и професионални заболувања осигурените лица од член 12—16, 18, 22—24 и 27 од овој статут во Заедницата остваруваат и права од здравствената заштита што самостојно ја утврдува Заедницата и тоа:

1. лекарски прегледи и други видови на медицинска помош со цел за следење и проверување на здравствената состојба на осигурениците кои работат на определено работно место;

2. стручни медицински мерки за унапредување на здравствената состојба и спречување на заболувањата;

3. лекарски прегледи, лекување на болните, други видови на медицинска помош и медицинска рехабилитација, освен лекување со примена на природните фактори во лекувањето;

4. превентива, нега и лекување на болни заби и уста;

5. лекови, помошен материјал кој служи за употреба на лекови и санитетски материјал потребен за лекувањето;

6. забнотехничка помош и забно-протетички средства;

7. протези, ортопедски помагала, помошни и санитарни справи.

Член 34

Под лекарски прегледи и други видови медицинска помош, кои на осигурените лица им се обезбедуваат во смисла на став 1, точка 1 од претходниот член се подразбираат и здравствените услуги, кои како мерки на превентивна заштита непосредно се укажуваат на осигурените лица на нивно барање или врз основа на програмата на Заедницата и склучениот договор со здравствената организација на здружениот труд за укажување здравствена заштита на осигурените лица.

Под стручни медицински мерки за унапредување на здравствената состојба во смисла на став 1, точка 2 од претходниот член се подразбираат мерките кои се преземаат врз основа и во рамките на утврдената програма на Заедницата, а под стручни медицински мерки за спречување на заболувањата се подразбираат здравствените услуги кои на осигурените лица им се укажуваат кога се медицински индицирани или кога се задолжителни според посебни прописи.

Член 35

Здравствените прегледи на работниците, кои врз основа на посебните прописи повремено се спроведуваат, поради непосредна заштита на работниците со оглед на карактерот на работите во одделни организации, односно со оглед на возраста или полот на вработените работници, се обезбедуваат на товар на средствата на Заедницата, на начин и во обем предвиден со посебна одлука на Заедницата, односно склучениот договор меѓу Заедницата и здравствената организација на здружен труд.

Другите лекарски прегледи и стручно-медицински мерки од член 33, став 1, точка 1 и 2 од овој статут се обезбедуваат на товар на средствата на Заедницата или со учество на осигурениците во трошоците за преглед, само ако е тоа утврдено со одлука на Собранието на Заедницата во рамките на програмата за развој на здравствената дејност.

Како здравствени прегледи во смисла на став 1 од овој член што се обезбедуваат од средствата на Заедницата не се сметаат здравствените прегледи што според посебни прописи задолжително се вршат:

— на вработените во организациите во областа на здравството, социјалната заштита, производство-то и продажбата на животните продукти, училиштата и фризерско-берберските дуќани;

— проверувањето на здравствената состојба на работниците кои организацијата ги упатува на работа во странство, прегледите на работниците кои по сопствена иницијатива одат на работа во странство и други задолжителни санитарно-хигиенски прегледи;

— прегледите за утврдување на здравствената способност за работа на определени работни места или за извршување обврските на организацијата во врска со прописите на хигиено-техничката заштита (преглед на возачите на моторни возила и останатите лица вработени во сообраќајните организации).

Член 36

На осигурените лица наведени во членот 33, став 1 од овој статут им се обезбедуваат лекови, помошен и санитетски материјал на товар на средствата на Заедницата според утврдената листа на лекови што можат да се препишуваат на товар средствата на Заедницата.

Листата на лекови што можат да се препишуваат на товар средствата на Заедницата се утврдува со општ акт на Заедницата.

Собранието на Заедницата може да го овласти Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување да утврди листа на лекови што можат да се препишуваат на товар средствата на Заедницата.

Член 37

Користењето на лекови и имунизација, кога имунизацијата не е задолжителна, се обезбедува со учество на осигурените лица во поднесувањето на трошоците, врз основа на општ акт на Заедницата.

Собранието на Заедницата може да го овласти Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување да го утврди износот на учество на осигурените лица во поднесувањето на трошоците за користење на лекови и имунизација што не е задолжителна.

Член 38

Осигурените лица наведени во член 33, став 1 од овој статут имаат право на протетички и ортопедски средства, санитарни справи, забно-протетички средства, очни и слушни помагала и тоа:

1. протетички средства — протези;

2. протези и апарати за горни и долни екстремитети;

3. френкино перниче, хилгенреинеров апарат, павликови ремени, Денис — Бровинова абдукциска шина, Бараглева абдукциска шина, тераписки га-Кички;

4. функционален перонејлен електростимулатор;

5. ортопедски чевли;

6. инвалидска колица — собна или теренска;

7. кожни нараквици;

8. гумен чорап, натколеница или потколеница;

9. гумен чорап за скочен зглоб и гумена коленица;

10. еластичен завој;

11. помошни помагала (утега, суспензориум, стомачен појас, стапови или штапи, бастум за слепи лица, ортопедски влошки, кожна капа, апарат за експензија, перика од вештачка коса, вештачка дојка);

12. останати помагала и санитарни справи, (Кесе за мокрење, Кесе за измет со појас, ноќни садови, гумиран подметач за постела, гумирано јастуче, гумиран котур, гумен душек или од сунгераста маса, постојан катетер, гумено црево за вештачка исхрана, шприц за инекции од 2см. со 13 игли, паратус и пинцета, ендотрахвална канила, цепна плувалка);

13. инхалатор по потреба;

14. ортопедски апарат;

15. забна круница;

16. подвижна и неподвижна протеза;

17. привремена и имедијатна протеза;

18. очила со млечни стакла;

19. очила со стакла во диоптрија;

20. очила со темни стакла без диоптрија;

21. очила со темни стакла без диоптрија и со заштита од страна, со или без стенопеничен отвор;

22. очила со бифокални стакла — телезин;

23. очила со специјален систем на леки (телескопски и сифотелезит очила);

24. контактни стакла и призма Келии;

25. очни протези;

26. очна повеска;

27. метална таблица за пишување со Браева азбука;

28. слушен апарат (амплификатор);

29. апарат за овозможување на гласен говор;

30. пејс мејкер.

Во исклучителни случаи, кога постои медицинска индикација, врз основа на предлог на колегиум од соодветната специјалност, лекарската комисија може да одобри и ортопедско помагало кое не е наведено во овој член.

Член 39

Индикациите за користење на протези, забно-протетички средства, санитарни справи, ортопедски и други помагала како и времето за кое се издаваат ги утврдува Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување со општ акт.

Член 40

Покрај задолжителните видови на здравствена заштита, осигурениците — земјоделци од член 25 и 26 од овој статут остваруваат и други права од здравствената заштита што самостојно ги утврдува Заедницата и тоа:

1. прегледи и лекување кај лекар од општа практика и лекар-специјалист во сите видови на амбулантно-поликлиничките здравствени организации, како и потребни лабораториски испитувања во врска со прегледите;

2. стационарно лекување во сите стационарни здравствени организации, вклучувајќи ги и специјалистичките стационари, освен стационарите со примена на природни фактори за лекување;

3. преглед, лекување и вадење на заби во сите забоздравствени ординации, вклучувајќи ја и специјалистичката ортодонција;

4. право на превоз со кола за итна помош кога е тоа неопходно за пренос на болниот од станот до најблиската здравствена организација која може да му укаже потребна лекарска помош.

При користењето на правата од здравствената заштита од став 1 на овој член осигурениците учествуваат во трошоците на здравствената заштита со свои средства во висина од 50% од договорената вредност на здравствените услуги.

2. Други права од здравственото осигурување

а) Надоместок на личен доход

Член 41

Право на надоместок на личен доход за време на привремена спреченост за работа им припаѓа на осигурениците под услови утврдени со овој статут ако се:

1. поради болест или несреќа на работа привремено неспособни за работа, односно сместени поради лекување и медицинско испитување во стационарни здравствени и други специјализирани здравствени организации (во натамошниот текст: привремено неспособни за работа);

2. спречени за работа поради одредено лекување или медицинско испитување што не може да се изврши вон редовното работно време на осигуреникот;

3. упатени на неопходно лекување по прописите за воените инвалиди од војната;

4. изолирани како бактерионосители или поради појава на заразни заболувања во нивната средина;

5. определени да негуваат разболен член на потесното семејство или брачен другар — породилка;

6. спречени за работа поради бременост и породување;

7. на работа со скратено работно време заради хранење на дете во смисла на соодветните прописи за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд;

8. определени за придружник на болно лице упатено на лекување или лекарски преглед во друго место.

Член 42

На осигурениците од член 12, став 1, точка 1—4 и 7 и член 13 и 15 од овој статут, им припаѓа надоместок на личниот доход за сите случаи од член 41 од овој статут.

На осигурениците од член 16 од овој статут им припаѓа надоместок на личен доход за сите случаи, освен случаите под точка 2, 7 и 8 и член 47 од овој статут.

Член 43

Надоместок на личен доход припаѓа само за деновите за кои би припаѓал личен доход или надоместок на личниот доход во смисла на прописите за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд. Ако во организацијата на здружен труд во која е вработен осигуреникот е воведена петодневна работна недела, надоместокот на личниот доход се исплатува само за работните денови во неделата, а се пресметува како просечен дневен надоместок.

На осигурениците кај кои спреченоста за работа настапи додека се наоѓаат на неплатено отсуство, им припаѓа надоместок на личен доход само по истекот на неплатеното отсуство ако во тоа време сè уште постои спреченост за работа.

Член 44

На осигурениците од член 12, став 1, точка 1—4 и 7 и член 13 и 15 од овој статут правото на надоместок на личниот доход во случаите утврдени во член 42 од овој статут им припаѓа од првиот ден на спреченоста за работа па сè додека таа спреченост трае, ако со закон или овој статут не е поинаку предвидено.

На осигурениците од член 16 од овој статут во случаите предвидени во член 42 од овој статут надоместок на личниот доход им припаѓа од 31-от ден на непрекинато траење на привремената неспособност за работа.

Член 45

Привремената неспособност за работа трае сè додека надлежниот лекар односно лекарската комисија не утврди дека е воспоставена работната способност, а во секој случај престанува од денот на правосилноста на решението со кое е утврдено постоење на инвалидност.

На осигурениците кај кои врз основа на наод, оценка и мислење на првостепената инвалидска комисија е утврдено постоење на инвалидност, надоместокот на личниот доход се исплатува сè до правосилноста на решението за утврдување на инвалидност.

Член 46

Ако привремената неспособност за работа од иста болест или повреда на работа трае 12 месеци непрекинато или 18 месеци со прекини во период од 24 месеци, или 18 месеци во случаи на заболувања од малигни заболувања и ТБЦ, а осигуреникот е на лечење и под контрола на АТД, лекарот е должен да го упати осигуреникот на инвалидска комисија, заради оценка на постоење на инвалидност во смисла на прописите од инвалидско осигурување.

По исклучок, во случај на малигни заболувања, ТБЦ и тешки повреди, врз основа на оценка и мислење на лекарската комисија, може да се одложи упатувањето на осигуреникот на инвалидска комисија и преку рокот утврден во претходниот став, а најдолго до 24 месеци на непрекинатата спреченост за работа.

Член 47

На предлог на лекар-поединец, лекарската комисија во текот на лекувањето на осигуреник кој прима надоместок на личен доход, може да одреди осигуреникот за определено време да работи со скратено работно време на своето работно место, доколку утврди дека неговата здравствена состојба е подобрена и дека работата би била корисна за воспоставување на полна работна способност.

Скратеното работно време може да изнесува најмалку 1/2 од полното работно време, а работата со скратено работно време може да трае најмногу до 1 година.

Член 48

На осигуреникот кој поради одредено лекување или медицинско испитување (член 41, став 1, точка 2 од овој статут) бил спречен да работи извесно време во текот на работниот ден, му припаѓа надоместок на личен доход сразмерно на делот на времето поминато вон работа и работното време со кое осигуреникот е вработен.

На осигуреникот кој во текот на работното време побара лекарска помош која можел да ја користи и вон работното време, не му припаѓа надоместок место личен доход, освен ако лекарот потврди дека барањето на таква помош во текот на работното време била оправдана.

Член 49

Надоместокот на личниот доход за време на спреченоста за работа поради неџа на болен член на потесното семејство (член 41, став 1, точка 5) припаѓа под услови:

1. заболениот член од потесното семејство да има право на здравствена заштита;

2. избраниот лекар да утврди потреба и одреди негување на заболениот член на потесното семејство;

3. заболениот член од потесното семејство да живее во заедничко домаќинство со осигуреникот;

4. осигуреникот да нема други членови на домаќинството кои би можеле да го негуваат заболениот член на потесното семејство постар од 7 години;

5. заболениот член на потесното семејство да не можел да биде сместен во стационарна здравствена организација или по мислењето на лекарот или лекарската комисија соодветното лекување да може да се спроведе во станот на заболениот.

Член 50

Надоместокот на личниот доход за време на спреченоста за работа поради неџа на болен член на потесното семејство под условите утврдени во претходниот член припаѓа:

1. за дете помладо од 1 година, за целото време на спреченоста за работа;

2. за другите членови на семејството постари од 1 и помлади од 15 години, најдолго 15 дена;

3. за членови на семејството постари од 15 години, како и во случај на неџа на брачен другар — породилка, најдолго до 7 дена.

По претходната оценка на лекарската комисија надоместокот на личниот доход за време на спреченост за работа поради неџа на болен член на потесното семејство припаѓа и преку роковите утврдени во претходниот став и тоа:

1. за неџа на член на потесното семејство постар од 1 година, а помлад од 15 години, преку 15 дена, а најдолго до 60 дена без прекин;

2. за неџа на член на потесното семејство постар од 15 години, преку 7 дена, а најмногу до 30 дена без прекин;

3. за неџа на брачен другар — породилка преку 7 дена, а најмногу до 15 дена.

Член 51

На осигуреник кој непосредно пред да му престане својството на работник во здружениот труд или друго својство по основ на кое е осигурен, ако го исполнувал условот на претходното осигурување (член 99) му припаѓа право на надоместок на личниот доход по овој статут, ако привремената неспособност за работа настапила во рок од 30 дена од денот на престанокот на тоа својство.

Член 52

На осигуреникот не му припаѓа односно ќе му се запре исплатата на надоместокот на личниот доход за време на привремената спреченост за работа:

1. ако свесно ја предизвикал неспособноста за работа;

2. ако намерно го спречува оздравувањето односно оспособувањето за работа;

3. ако без оправдана причина не се јави на определен лекарски односно комисиски преглед, на кој бил упатен односно повикан или не се подложи на одредено лекување, освен ако за такво лекување не е потребна согласност со посебни прописи;

4. ако за време на боледувањето врши занает-чиска или друга стопанска дејност;

5. ако без одобрение на лекар што го лечи, односно лекарска комисија кога боледувањето трае подолго од 30 дена, го промени местото на престојувањето.

На осигуреникот не му припаѓа надоместок на личниот доход од денот кога се утврдени околностите наведени во став 1 на овој член сè додека траат тие околности, односно додека траат последиците кои настапиле поради тие околности.

Член 53

Кога се утврди дека постојат околностите од членот 52, став 1, точка 2, 4 и 5 од овој статут организацијата односно Стручната служба која врши исплата на надоместокот на личниот доход, ќе ја запре исплатата на надоместокот.

Се смета дека во смисла на член 52, став 1, точка 1 и 4 од овој статут постои намерно спречување на оздравувањето односно оспособувањето за работа или вршење на занаетска или друга стопанска дејност, кога се утврди дека осигуреникот на кој лекар — поединец му одобрил боледување со цел за лекување, работи на друго место или во своето домаќинство за друг или ист исплатувач на личен доход или работи на свој или друг земјоделски имот или кога се утврди дека на друг начин спротивен со упатствата на лекарот го спречува своето оздравување и оспособување за работа.

Запирање на исплатата на надоместокот на личниот доход се врши врз основа на сознание и утврдување на постоењето на околностите од член 52 од овој статут од овластено лице на Стручната служба на Заедницата за вршење контрола односно овластен орган на организацијата на здружен труд на чиј товар се исплатува надоместокот или врз основа на мислењето на лекарот-поединец кој дал оценка на работната способност на осигуреникот.

Член 54

Контрола на користењето на боледувањето врши Стручната служба на Заедницата односно овластен орган во организацијата на здружениот труд.

Стручната служба на Заедницата врши контрола на користењето на боледувањето во случаите односно за време на кое надоместокот на личниот доход се обезбедува на товар средствата на Заедницата. Стручната служба на Заедницата може да врши контрола на користењето на боледувањето по барањето на претходна спогодба со организациите на здружениот труд и за времето за кое надоместокот на личниот доход се обезбедува на товар на нивните средства.

Член 55

Кога овластеното лице во вршењето на контролата (член 54) утврди постоење на фактите од член 52, став 1, точка 2, 4 и 5 од овој статут, ќе издаде наредба за запирање на исплатата на надоместокот на личниот доход.

Наредбата од ставот 1 на овој член овластеното лице ја издава писмено во 2 примероци од кои 1 се врачува на осигуреникот, а 1 на Стручната служба на Заедницата односно на организацијата на здружениот труд како исплатувач на надоместокот на личниот доход. Кон наредбата се прилага извештајот на овластеното лице.

Наредбата за запирање на исплатата на надоместокот на личниот доход е извршена.

Член 56

Осигуреникот на кој се наредба му е запрена исплатата на надоместокот на личниот доход може во рок од 3 дена од денот на приемот на наредбата да бара од Стручната служба на Заедницата односно од организацијата на здружениот труд со решение да ја воспостави запрената исплата на надоместокот на личниот доход. Овластеното лице кое ја издало наредбата е должно таквото барање ако е поднесено при издавање на наредбата да го достави на Стручната служба на Заедницата, односно организацијата на здружениот труд со својот извештај и наредбата за запирање на исплатата на надоместокот на личниот доход.

Решението по барањето од претходниот став се донесува по прибавено мислење на лекарот-поединец кој ја дал оценката за работната способност на осигуреникот, односно за прибавеното мислење на лекарската комисија.

Член 57

Основот за надоместок на личниот доход (во натамошниот текст: основ за надоместок) го сочинува просекот на личниот доход што го остварил работникот во претходната година пред годината во која настапил случајот поради кој се остварува правото на надоместокот на личниот доход.

Личниот доход што се зема за утврдување на основот на надоместок го сочинуваат личниот доход и другите примања на осигуреникот кои според посебни прописи служат за утврдување на пензискиот основ.

Основот за надоместок не може да биде поголем од пензискиот основ утврден со посебни прописи.

Член 58

Основот за надоместок се утврдува врз основа на просечниот износ на личниот доход на осигуреникот (по час, дневно или месечно) што го примал во претходната година и чиј износ конечно е утврден со распределбата на личниот доход по завршната сметка на организацијата во која е вработен.

На осигуреникот кој во претходната година бил вработен во друга организација или во повеќе организации, како основ за надоместок му се зема просечниот износ на личниот доход примен во претходната година во организацијата во која бил вработен, утврден со распределбата на личниот доход по завршната сметка, односно просечниот износ на вкупниот примен личен доход утврден со распределбата по завршните сметки во сите организации во кои осигуреникот бил вработен во претходната година.

На осигурениците на кои основот на надоместокот се утврдува по став 1 и 2 на овој член, во случаите за спреченост за работа што ќе настапат од почетокот на годината до донесувањето на завршната сметка за претходната година, им се исплатува, до утврдување на основот на надоместокот, аконтација на надоместокот на личниот доход. За утврдување износот на оваа аконтација како основ за надоместок се зема просечниот износ на аконтацијата на личниот доход примен во претходната година.

Основот за надоместок се утврдува во смисла на став 1 и 2 од овој член, ако осигуреникот во претходната година примал личен доход за најмалку 3 цели календарски месеци. Ако осигуреникот во претходната година примал личен доход за помалку од 3 цели календарски месеци или воопшто не примал личен доход, како основ за надоместок се зема просечниот износ на месечната аконтација на личниот доход што ја примал осигуреникот во тековната година во која настапила спреченоста за работа. Ако осигуреникот не примал во тековната година аконтација на личен доход ниту за еден полн календарски месец, како основ за надоместок се зема просечниот износ на примената аконтација на личен доход пресметана по час во тековната година до настапувањето на спреченоста за работа.

Член 59

На осигуреник вработен кај приватен работодавец основот за надоместок се утврдува во согласност со одредбите на став 1—4 од претходниот член, со тоа што како основ за надоместок се зема нето износот на личниот доход на кој се плаќа придонес за здравствено осигурување.

Член 60

Основот на надоместокот на лицата што вршат самостојна професионална дејност го сочинува основицата на придонесот на здравственото осигурување што на осигуреникот му е утврдена за претходната година.

Ако осигуреникот од став 1 на овој член започнал да се занимава со самостојна професионална дејност во тековната година, основот на надоместокот се утврдува од основицата за придонесот што ќе му се утврди за тековната година. До утврдувањето на таквата основица на осигуреникот ќе му се исплатува аконтација на надоместокот според основицата предвидена како најниска основица за придонес за здравствено осигурување.

Член 61

Ако осигуреникот на кој основот на надоместокот му е утврден во смисла на член 58 од овој статут, се наоѓа на боледување подолго од 1 година, а во меѓувреме општиот просек на личните доходи во организацијата во која е вработен се зголемил, ќе му се преутврди основот за надоместок во соодветен поголем износ, кој одговара на процентот на зголемениот просек на личниот доход утврден со завршната сметка за претходната година во однос на годината од која е утврден основот на надоместокот.

На осигурениците вработени кај приватни работодавци, а кои се на боледување подолго од 1 година, основот на надоместокот им се зголемува со процентот на порастот на просечните лични доходи во СРМ во однос на претходната година.

На осигурениците што вршат самостојна професионална дејност, кои се на боледување подолго од 1 година им се преутврдува основот на надоместокот доколку е изменета основицата за плаќање на придонесот за здравственото осигурување.

Член 62

Зголемувањето на основот за надоместок од претходниот член го врши Стручната служба на Заедницата по службена должност, врз основа на прибавените докази за исполнување на пропишаните услови.

Член 63

Правото на надоместок на личниот доход во случаите и под условите утврдени со овој статут осигурениците го остваруваат:

1. Во организациите во кои се вработени на товар на нивните средства и тоа:

а) за првите 30 календарски дена на привремената спреченост за работа доколку за одделни случаи на спреченост со овој статут не е поинаку определено;

б) во случаите од член 50, став 2, точка 1 од овој статут од 16-от до 30-от ден на привремената спреченост за работа.

2. Во Заедницата на товар нејзините средства и тоа:

а) од 31-от ден на привремената спреченост за работа;

б) од 1-от ден на отсуството поради бременост и породување и за сето времетраење на тоа отсуство што како најмало е утврдено со закон;

в) за време на спреченоста за работа поради неѓа на болни членови од семејството и тоа:

— за сите случаи од член 50 од овој статут до 15-от ден на спреченоста;

г) од 1-от ден на работа со скратено работно време па сè додека таквата работа трае во случаите од член 41, став 1, точка 7 и член 47 од овој статут и тоа за времето поминато вон работа и во износ кој одговара на времето поминато вон работа во однос на полното работно време;

д) од 1-от ден на спреченоста за работа во случаите од член 41, став 1, точка 8 од овој статут;

ѓ) од 1-от ден на спреченоста за работа предизвикана со несреќа на работа или професионално заболување.

Износ на надоместокот

Член 64

Надоместокот на личниот доход што во случаите на спреченоста за работа утврдени со овој статут се остварува на товар средствата на Заедницата, изнесува:

а) На осигурениците кои го исполнуваат условот на претходното осигурување:

1. 80% од основот за надоместок почнувајќи од 31-от до 60-от ден на спреченоста за работа;

2. 90% од основот за надоместок почнувајќи од 61-от ден на спреченоста за работа па сè додека трае таквата спреченост.

б) На осигурениците кои не го исполнуваат условот на претходното осигурување:

1. 70% од основот за надоместок почнувајќи од 31-от до 60-от ден на спреченоста за работа;

2. 80% од основот за надоместок почнувајќи од 61-от ден на спреченоста за работа па сè додека трае таквата спреченост.

в) За случаите на спреченост за работа поради неѓа на болно дете:

1. 80% од основот за надоместок за првите 60 дена за дете до 1 година;

2. 90% од основот за надоместок почнувајќи од 61-от ден па до крајот на спреченоста за работа за дете до 1 година; и

3. 70% од основот за надоместок за првите 15 дена од спреченоста за работа за дете постаро од 1, а помладо од 3 години.

г) 90% од основот за надоместок почнувајќи од 1-от ден па сè додека трае таквата спреченост без оглед на условот на претходно осигурување, за осигурениците вработени во Заедницата за заштитните работилници на СРМ и нејзините членови: заштитни работилници, заводи, центри и заштитни погони.

Член 65

Во случаите на спреченост за работа за првите 30 дена, кога надоместокот на личниот доход се остварува на товар средствата на приватниот работодавец, висината на надоместокот изнесува:

1. 80% од основот за надоместокот на осигурениците кои го исполнуваат условот на претходното осигурување;

2. 70% од основот за надоместок на осигурениците кои не го исполнуваат условот на претходното осигурување.

Член 66

Надоместокот на личниот доход се исплатува во висина од 100% од основот за надоместокот:

1. за време на привремената спреченост за работа предизвикана со несреќа на работа и заболување од професионални болести;

2. кога осигуреникот е одреден како придружник на болно лице упатено на лекување или лекарски преглед во друго место.

Член 67

Надоместокот на личниот доход утврден со овој статут не може да биде помал од минималниот личен доход утврден со посебен пропис.

Член 68

На осигуреник, кој по овој статут остварува право на надоместок на личниот доход, за време на лекувањето во стационарна здравствена или друга специјализирана здравствена организација во која има обезбедено сместување и исхрана, му се намалува износот на надоместокот на личниот доход, и тоа за:

1. 20% ако нема членови на семејството кои по овој статут се осигурени како членови на семејството на осигуреникот;

2. 10% ако има еден осигурен член на семејството.

Надоместокот на личниот доход намален според став 1 од овој член не може да биде помал од минималниот личен доход утврден со посебен пропис.

Член 69

Одредбите на претходниот член се однесуваат и на осигурениците кои за време на извршувањето на мерките за безбедност се сместени во установа за чување и лекување.

Член 70

На осигурениците кои за време на привремената неспособност за работа работат со скратено работно време (член 47) им припаѓа дел од надоместокот на личниот доход во износ сразмерен на времето поминато вон работа во однос на полното работно време. Доколку личниот доход остварен за време на скратеното работно време е помал од соодветниот дел на надоместокот кој би им припаѓал за тоа време ако не работеле, им припаѓа и надоместок во висина на таа разлика.

На осигуреникот кој во периодот на работењето со скратено работно време користи годишен одмор, му припаѓа соодветен дел од надоместокот на личниот доход од ставот 1 на овој член и за време на користењето на годишниот одмор.

Член 71

На осигуреник отстранет од организацијата во која е вработен во случаи предвидени со закон, или ставен во притвор или истражен затвор, му се исплатува 1/3 од надоместокот на личниот доход, односно 1/2 ако има членови на семејството кои ги издржува.

На осигуреникот од ставот 1 на овој член кој врз основа на правосилна одлука донесена во постапката за утврдување на повреда на работната обврска се врати во организацијата, односно кој биде пуштен од притвор или истражен затвор затоа што постапката против него со правосилна одлука е сопрена, или затоа што со правосилна одлука е ослободен од обвинението или обвинението е одбиено, но не поради ненадлежност на судот, ќе се исплати запрениот дел на надоместокот на личниот доход.

На осигуреникот кој за време на спреченост за работа стапи на издржување на казна затвор или строг затвор, му се запира исплатата на надоместокот на личниот доход со денот на отпочнувањето на издржувањето на казната.

На осигуреник кој во рок од 30 дена од денот на заклучувањето на боледувањето стане повторно привремено неспособен за работа од иста болест, повторното боледување му се смета како продолжение на поранешното боледување како по однос на основот и височината на надоместокот на личниот доход, така и по однос на обврските на Заедницата за исплата на тој надоместок.

Посебни одредби за надоместокот

Член 72

На осигурениците на кои со посебни прописи им е обезбедено бесплатно користење на здравствена заштита во случаите кога им припаѓа надоместок на личниот доход по овој статут, основот и висината на надоместокот се утврдува според тие прописи.

Средствата за покривање на разликата меѓу износот на надоместокот на личниот доход што им припаѓа на осигурениците по овој статут и износот на надоместокот остварен по посебни прописи, Заедницата ги обезбедува од средствата наменети според посебните прописи за заштита на лицата од ст. 1 на овој член.

Воените инвалиди кои имаат својство на осигуреници по овој статут ги имаат сите права утврдени со Статутот и другите општи акти на Заедницата, освен: правата на протези, ортопедски и други помагала, помошни и санитарни справи, лечење во природни леčiliшта и лечење во странство, кои ги користат по прописите за воените инвалиди и на товар на посебните средства.

Член 73

На осигуреник на работа кај југословенските организации во странство или во домаќинствата на тие осигуреници, односно осигурениците вработени во меѓународните организации (член 12, став 1, точка 1), како и осигурениците упатени во странство поради вршење на определени работи или задачи или поради стручно усовршување, им припаѓа за време на спреченоста за работа личниот доход односно дневницата или стипендијата додека се наоѓаат во странство, односно надоместок на личен доход додека се наоѓаат на територијата на СФРЈ.

Исплатата на личниот доход, дневницата односно стипендијата ја вршат на товар на своите средства организацијата или работодавецот кај кој осигуреникот од ставот 1 на овој член е вработен односно од кој прима стипендија. По исклучок, на осигуреник вработен во својство на куќна помошничка личниот доход за првиот месец го исплатува работодавецот од свои средства, а по тоа исплатата се врши на товар средствата на Заедницата. Надоместокот на личниот доход на осигурениците од став 1 од овој член додека се наоѓаат на територијата на СФРЈ се исплатува на товар средствата на Заедницата.

На осигурениците кои се на работа во странство врз основа на меѓународна спогодба (член 17, став 1, точка 1), им припаѓа надоместок на личен доход додека се наоѓаат во странство на товар на средствата на Заедницата, ако за тоа време со спогодба не им е обезбеден надоместок од странскиот работодавец.

На осигурениците кои стапиле на работа во странство врз основа на меѓународна спогодба кај странски работодавци, а кои се осигурени по овој статут во смисла на член 17, став 1, точка 2 од Статутот, им припаѓа за време на спреченоста за работа надоместок на личниот доход на товар на средствата на Заедницата, само додека се наоѓаат во СФРЈ.

На осигурениците од став 1—4 од овој член кога им припаѓа надоместок на личниот доход, основот за надоместокот го чини износот на основицата која служи за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на подрачјето на Заедницата.

Надоместок за случај на бременост и породување

Член 74

На осигуреник — жена од член 12, став 1, точка 1—4, член 13, 15 и 16 од овој статут и припаѓа надоместок на личниот доход за време на отсуство поради бременост и породување во траење што како најмало е утврдено со закон.

Надоместокот на личниот доход за време на отсуство поради бременост и породување изнесува 100% од основот за надоместокот утврден според член 57—60 од овој статут, без оглед на траењето на претходното осигурување.

Надоместок на личниот доход од став 2 на овој член припаѓа на осигуреник-жена за сето време траење на отсуството поради бременост и породување и не се намалува во смисла на член 67 од овој статут за времето додека се наоѓа во здравствената организација на здружениот труд во која има сместување и исхрана.

Член 75

Во случај на мртвородено дете или ако детето умре пред истекот на породилното отсуство, осигуреникот-жена има право на користење на отсуство поради бременост и породување во траење што според мислењето на лекар е потребно за да се закрепне од породувањето и психичката состојба предизвикана од загубата на детето, но не подолго од времето утврдено со прописите за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

Во случај на предвремено породување надоместокот на личниот доход после породувањето не може да се исплатува за време подолго од времето утврдено со прописите за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

Член 76

На осигуреник-жена ѝ припаѓа надоместок на личен доход за време на отсуство од работа поради бременост и породување и по престанокот на својството на работник во здружениот труд односно друга дејност, ако почетокот на спреченоста за работа поради бременост и породување настапи:

1. пред истекот на времето за кое според општиот акт на организацијата работникот е должен односно има право да остане на работа по соопштувањето на својата намера да истапи од организацијата односно по одлука за престанок на работата на работникот во работната организација;

2. во рок од 30 дена од денот на престанокот на својството на работник во здружениот труд, односно друга дејност, ако во тој рок се пријави на надлежната самоуправна интересна заедница за вработување.

Член 77

На осигуреник-жена ѝ припаѓа надоместок на личниот доход за време на бременост и породување во случаите и под условите предвидени во членот 73 од овој статут. Надоместокот на личниот доход се исплатува на товар на средствата на Заедницата доколку се исполнети условите од членот 73 по однос на местото на престојувањето.

Член 78

На осигуреник — жена која по истекот на отсуството поради бременост и породување работи со скратено работно време во смисла на прописите за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд ѝ припаѓа за времето поминато вон работа, дел од надоместокот на личниот доход во износ кој одговара сразмерно на времето поминато вон од работата во однос на полното работно време.

На осигуреник — жена која во периодот од став 1 на овој член стане привремено спречена за работа (член 41, точка 1—6 и 8) ѝ припаѓа, додека трае таа спреченост, покрај надоместокот од став 1 на овој член и надоместокот на личниот доход за случај на привремена спреченост, која одговара на скратеното работно време.

На осигуреник — жена ѝ припаѓа надоместок на личниот доход од став 1 на овој член за време на користење на годишен одмор во текот на периодот во кој работи со скратено работно време.

Член 79

Одредбите на овој статут кои се однесуваат на правото на надоместок на личниот доход за време на работа со скратено работно време заради хранење на дете, да не се применуваат на осигурениците-жени кои вршат самостојна професионална дејност (член 16).

б) Надоместок на патни трошоци

Член 80

Осигурените лица, освен лицата од член 25 и 26 од овој статут, имаат право на надоместок на патни трошоци кога:

1. од здравствената организација на здружен труд, лекар-поединец или лекарска комисија се упатени или повикани во место вон нивното место на живеење заради користење на правата од здравствената заштита;

2. заради користење на права од здравствената заштита патувае од местото на вработувањето, односно од местото на живеењето во кое нема лекар, до најблискиот лекар или здравствена организација на здружен труд во друго место.

Член 81

Надоместокот на патни трошоци што им припаѓа на осигурените лица по одредбите на овој статут опфаќа:

1. надоместок на трошоците за превоз;

2. надоместок на трошоците за исхрана и сместување за време на патувањето и престојот во друго место.

Член 82

Висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место вон подрачјето на Заедницата, се утврдени со општ акт на Заедницата.

Надоместокот од претходниот став изнесува:

1. 100% од утврдениот износ за патување и престој кое не е пократко од 12 или подолго од 24 часа;

2. 50% од утврдениот износ за патување и престој кое не е пократко од 8 или подолго од 12 часа.

Децата — членови на семејството на осигуреникот до навршени 7 години имаат право на 50% од висината на надоместокот од претходниот став.

Член 83

Надоместокот на трошоците за превоз се признава во висина на трошоците за патување по најкратката релација и по основната тарифа на редовните средства за превоз во јавниот сообраќај.

Во зависност од здравствената состојба на осигуреното лице, должината на патувањето и други околности лекарската комисија може да одреди и поинаков начин на превоз.

Превоз со кола за итна помош може да се одобри само во случаи кога превозот со други превозни средства не е можен со оглед на итноста на случајот и здравствената состојба на осигуреникот.

Член 84

Осигуреното лице има право на надоместок на трошоците за превоз и кога превозот е извршен поради прием, испраќање или преместување од една во друга организација на здружен труд, со констатација на лекарот или здравствената организација на здружен труд дека превозот на осигуреникот е медицински индициран.

Одредбата од ставот 1 на овој член се применува и кога осигуреното лице на кое здравствената заштита се обезбедува во странство во смисла на член 19—21 од овој статут, се превезува од странство со тоа што мислење за потребата од таков превоз дава лекарска комисија или установа во која осигуреното лице се лекува.

Член 85

Надоместокот на патните трошоци му припаѓа и на придружникот на осигуреното лице ако по оценка на лекарот-поединец, лекарска комисија или здравствена организација на здружен труд се утврди дека на осигуреното лице упатено на лекување или лекарски преглед во друго место му е потребен придружник за време на патувањето и престојот.

Ако на лекување или лекарски преглед се упатуваат во друго место деца на осигуреникот или дете кое осигуреникот го зел на издржување, се смета дека придружник е потребен, ако детето е помладо од 15 години, доколку не е обезбеден стручен придружник.

в) Помош за спрема на новородено дете

Член 86

На осигурениците од членот 12—16 од овој статут им припаѓа право на помош за спрема за секое новородено дете, и тоа:

1. на осигуреник-жена;
2. на осигуреник-маж за случај на породување на неговата брачна другарка која е осигурена како член на неговото семејство;
3. на осигуреник во случај на породување на било кое женско лице кое е осигурено како член на неговото семејство.

Помош за спрема на новородено дете припаѓа и во случај на породување на член на семејството — жена на која ѝ се обезбедува здравствена заштита додека лицето по кое има право на таа заштита се наоѓа на отслужување на воениот рок.

Помош за спрема на новородено дете припаѓа и:

1. за дете родено во рок од 10 месеци од денот на смртта на осигуреникот, односно по разводот на бракот со осигуреникот на кого му припаѓа оваа помош;
2. за вонбрачно дете на осигуреникот, ако татковството е утврдено врз основа на признание или судска одлука;
3. за усвоено дете до 1 година на живот.

Член 87

Собранието на Заедницата со посебна одлука ја утврдува височината на помошта за спрема на новородено дете.

г) Примања за случај на смрт на осигурени лица

Член 88

На осигурените лица од член 12—16 од овој статут во случај на смрт на член на семејството им припаѓа надоместок на трошоците за закоп, а на членовите на семејството во случај на смрт на осигуреник-надоместок на трошоците за закоп и посмртна помош.

Член 89

Надоместок на трошоците за закоп припаѓа на секој кој ќе врши закоп на умрено осигурено лице.

Надоместокот на трошоците за закоп припаѓа и во случај на смрт на осигуреникот или член на семејството на осигуреникот, ако смртта настапила во рок од 30 дена од денот на престанокот на својството на работник во здружениот труд или друга дејност, односно по престанокот на својството осигуреник.

Надоместок на трошоците за закоп припаѓа и во случај на смрт на член на семејството на осигуреникот на кој здравствената заштита се обезбедува додека осигуреникот се наоѓа на отслужување на воениот рок.

Член 90

Висината на надоместокот на трошоците за закоп ја утврдува Собранието на Заедницата со одлука во зависност од возраста на осигуреното лице и движењето на трошоците во врска со погребот.

Надоместокот на погребните трошоци за осигуреното лице умрено и закопано надвор од местото на постојаното живеење, се определува и исплатува во висина на надоместокот определен според местото на закопот ако тоа за корисникот е поповолно.

Надоместокот на трошоците за закоп на осигуреното лице умрено за време на престој во странство се определува во височина на неопходно потребните трошоци за закоп во земјата во која осигуреното лице умрело.

Височината на неопходните трошоци за закоп од претходниот став ја оценува Стручната служба на Заедницата, земајќи го предвид и прибавеното мислење за тоа од дипломатско-конзуларното претставништво на СФРЈ во таа земја.

Член 91

Во случај на смрт на осигуреникот, на членовите на неговото семејство кои се здравствено осигурени според овој статут им припаѓа посмртна помош во височина на едномесечен износ на основот на надоместокот на личниот доход, односно едномесечната последна пензија, материјалното обезбедување или привременниот надоместок, при што се зема предвид и заштитниот додаток што се исплатува со пензијата како и додатокот на инвалидност што се исплатува со инвалидска пензија по прописите на пензиското и инвалидското осигурување.

III. ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ДРУГИТЕ ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 92

Осигурените лица ги остваруваат правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување на начин и под услови предвидени со закон, овој статут и другите самоуправни општи акти на Заедницата и договорот што го склучува Заедницата со здравствените организации на здружениот труд за укажување на здравствена заштита на осигурените лица.

1. Стекнување и користење на правата

Член 93

Правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување може да ги оствари лице со утврдено својство на осигурено лице.

Својството на осигурено лице го утврдува Стручната служба на Заедницата врз основа на пријавата за осигурување што ја поднесува организацијата, приватниот работодавец, односно старешијата на домаќинството, во рок утврден со општ акт на Заедницата.

Осигурениците од член 16 од овој статут поднесуваат пријава само за себе.

Утврдувањето на својството на осигурено лице се потврдува со издавање на исправа за здравствено осигурување (здравствена легитимација) во форма и содржина пропишана со одделен пропис.

Член 94

Ако организацијата, приватниот работодавец, односно старешијата на домаќинството не поднесат пријава за осигурување, заинтересираното лице може да поднесе барање до Стручната служба на Заедницата со решение да му го утврди својството на осигурено лице.

Ако Заедницата не му утврди својство на осигурено лице на лицето за кое е поднесена пријава за осигурување или тоа својство ќе му го утврди по некој друг основ, донесува за тоа решение кое го доставува на заинтересираното лице и на подносителот на пријавата.

Против решението од претходниот став заинтересираното лице и подносителот на пријавата можат заеднички или секој поодделно да изјават жалба до Комисијата за жалби на Собранието на Заедницата како второстепен орган на Заедницата. Решението на Комисијата за жалби е конечно.

Член 95

Во рамките на Заедницата се води евиденција на осигурениците според одделни прописи.

Заедницата за свои потреби може да пропишува и води и друга евиденција на осигурениците.

Член 96

Правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување на осигурениците им се обезбедуваат од денот на стекнувањето на својството осигуреник, па до истекот на 30 дена по престанокот на тоа својство, ако за одделни случаи не се бара услов осигуреникот да бил определено време здравствено осигурен по овој статут (претходно осигурување).

Член 97

Како ден на стекнување на својството на осигуреник за остварување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување, се смета и денот на поаѓањето на пат поради стапување на работа односно должност.

На осигуреникот кај кого поради болест или несреќа настапила привремена спреченост за работа за времетраењето на осигурувањето, се продолжува лекувањето по престанокот на осигурувањето сè додека трае спреченоста за работа поради таа болест односно несреќа.

На осигуреникот кој се пријавува во самоуправната интересна заедница за вработување ако ја одбие работата која му е понудена, а која одговара на неговата стручна квалификација и физичка способност, му престанува правото на здравствена заштита со денот на правосилноста на решението за упатување на понудената работа.

Член 98

Здравствената заштита се обезбедува по овој статут и за време на извршување на мерките за безбедност со упатување на осигуреното лице во установа за чување и лекување и тоа сè додека таквото лице има својство на осигурено лице по овој статут.

На осигуреник кој се наоѓа на издржување казна затвор или строг затвор не му се обезбедува здравствена заштита по овој статут.

Член 99

За остварување на право условено со претходно осигурување, ако со овој статут не е поинаку определено, потребно е осигуреникот да бил здравствено осигурен најмалку 9 месеци без прекин или 18 месеци со прекини за последните 2 години.

Во време на претходно осигурување се сметаат периодите навршени пред настапувањето на определени околности односно случаи врз основа на кои се здобиваат определени праша и тоа во својство на осигуреник од член 12—16 од овој статут.

Член 100

Вреќенските периоди кои осигурениците ги поминале во здружен труд во една или повеќе организации со вкупното работно време пократко од полното работно време, се пресметува така, што вкупниот број на часовите на таквата работа во определени периоди се пресметува на полното работно време.

На корисниците на правата на професионална рехабилитација и вработување според прописите за инвалидското осигурување и осигурениците — жени кои поради хранење и нега на дете работат со скратено работно време, им се изедначува со работата со полното работно време.

Член 101

При утврдувањето дали постои непрекинато осигурување ќе се смета дека осигурувањето не е прекинато во случај на преминување од една во друга организација, ако до новото стекнување на својството на работник во здружениот труд не поминало повеќе од 30 дена, односно ако осигуреникот во тој рок се пријавил во надлежната самоуправна интересна заедница за вработување.

Член 102

Вреќето на вработување непосредно пред стапувањето на отслужување на воениот рок во Југословенската народна армија се смета за непрекинато и се собира со вреќето на вработувањето по отслужувањето на воениот рок, односно по престанокот на неспособноста поради болест заради која дошло до отпуштање од таа воена служба, ако до повторното вработување не поминале повеќе од 30 дена, односно ако осигуреникот во рок се пријавил во надлежната самоуправна интересна заедница за вработување.

Вработувањето непосредно пред заминувањето на работа во странство за лицата кои за тоа време не се осигурени по овој статут, се смета за непрекинато и се собира со вработувањето по враќањето во СФРЈ, ако од враќањето не поминале повеќе од 30 дена, односно ако во тој рок осигуреникот се пријавил во надлежната самоуправна интересна заедница за вработување.

Во време на претходно осигурување заради остварување на права по овој статут се сметаат и периодите поминати на работа во странство во земјите со кои е склучена конвенција за социјално осигурување на наши работници.

Член 103

За осигурениците од член 16 од овој статут и за членовите на нивните семејства користењето на правата од овој статут е условено со редовно плаќање на стасаните придонеси со тоа што користењето на правата не може да започне, ако стасаниот придонес не е уплатен најдоцна до крајот на наредниот месец во кој придонесот стасал за уплата.

Запреното користење на правата се воспоставува од денот на намирување на сите стасани и неплатени придонеси.

На лицата од членот 16 од овој статут на кои врз основа на посебни прописи им е одобрен привремен престанок на вршењето на самостојна професионална дејност, здравственото осигурување им се продолжува и за вреќето на привремениот престанок на вршењето на самостојната професионална дејност, доколку редовно го плаќаат придонесот за здравствено осигурување.

Член 104

На членовите на семејството на осигуреникот им се обезбедува здравствена заштита за сето време за кое се обезбедува здравствена заштита на осигуреникот.

На осигурениците членови на семејството на осигуреникот им се обезбедуваат правата од здравствената заштита предвидени во член 33, точка 1—5 од овој статут, а правата од точка 6 и 7 само ако осигуреникот од кого тие го изведуваат тоа право бил претходно осигурен најмалку 24 месеци непрекинато или 36 месеци со прекини во последните 4 години или ако осигуреникот е уживател на старосна или инвалидска пензија.

Член 105

По исклучок од став 1 од претходниот член, на издржуваниите членови на семејството на осигуреникот се обезбедува здравствена заштита и додека лицето од кое се изведува правото на здравствена заштита се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА или за времетраењето на неспособноста за работа поради болест од која е отпуштен од воена служба, ако непосредно пред стапувањето на отслужување на воениот рок го исполнувал условот на претходното осигурување.

На членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на издржување казна затвор, ако на осигуреникот не му престанало својството на работник во здружениот труд, за време на издржување на казната им се обезбедува здравствена заштита по овој статут.

Член 106

Осигурените членови на семејството ја користат здравствената заштита според прописите што важат на подрачјето на кое тие живеат и според статутот на заедницата на здравството и здравственото осигурување за тоа подрачје.

Член 107

Користењето на правата на заботехничка помош, протетички средства, протези, ортопедски и други помагала, помошни и санитарни справи (член 33, став 1, точка 6 и 7 од овој статут), се условува со претходно осигурување на осигуреникот, освен ако овие права се користат во врска со претрпена несреќа на работа или од заболување од професионални болести.

По исклучок здравствената заштита од претходниот став се обезбедува без оглед на траењето на претходното осигурување на осигурениците кои пред стекнувањето на својството на работник во здружениот труд или пред пријавувањето во самоуправната интересна заедница за вработување имале право на користење на таква здравствена заштита како брачен другар или деца на осигуреникот или деца кои осигуреникот ги зел на издржување, ако својството на работник во здружениот труд го стекнале или се пријавиле во самоуправната интересна заедница за вработување во определен рок од денот на престанокот на поранешното својство на осигурено лице, и тоа: брачниот другар во рок од 90 дена, а децата во рок од 60 дена.

Член 108

Правата од здравствена заштита осигурените лица во целост ги остваруваат на товар средствата на Заедницата, ако со овој статут или одлука на Собранието на Заедницата донесена врз основа на Статутот не е предвидено поодделните видови на здравствената заштита да се обезбедуваат на товар средствата на Заедницата со учество на осигурените лица во трошоците за користење на таа заштита.

Здравствената заштита се обезбедува на товар средствата на Заедницата, ако осигуреното лице ја остварува на начин и под услови утврдени со овој статут и актите донесени врз основа на Статутот, како и Договорот склучен меѓу Заедницата и здравствената организација на здружен труд.

Условите и начинот на остварувањето на одделни видови на здравствена заштита што се обезбедуваат на товар средствата на Заедницата се утврдуваат со посебен општ акт на Заедницата.

Осигуреното лице ја остварува здравствената заштита на товар средствата на Заедницата и кога по упат на здравствената организација на здружен труд или лекарска комисија, поради одредени медицински индикации или без упат ако е во прашање итен или инаку оправдан медицински случај, остварува поодделни видови здравствена заштита вон условите и начинот утврден со општиот акт на Заедницата.

Потребата од користење здравствена заштита во смисла на претходниот став поради медицински оправдан случај ја оценува секогаш лекарската комисија, а поради итен случај само ако дојде до спор.

Ако осигуреното лице здравствената заштита ја остварува на друг начин, а не во смисла на став 2—5 од овој член, Заедницата ги поднесува трошоците за таа заштита во обемот кој одговара на трошоците за користење на таквата заштита во смисла на став 2 од овој член. Обемот на тие трошоци и начинот на наплатувањето односно надоместок на трошоците во таквите случаи ги определува Собранието на Заедницата со општ акт.

Член 109

Собранието на Заедницата може да пропишува со посебна одлука учество (партиципација) на осигурените лица во трошоците на користењето на одделни видови здравствена заштита утврдени со овој статут.

Учеството на осигурените лица во трошоците на здравствената заштита не може да се воведува за права од задолжителните видови на здравствената заштита и здравствената заштита поради несреќа на работа и заболување од професионални болести.

Собранието на Заедницата може со општ акт да ослободи од учество во трошоците за користење на одделни видови здравствена заштита определени категории осигурени лица со оглед на нивната економска состојба, возраст и други околности.

Член 110

Осигуреното лице може да биде упатено на лекување во странство на товар на средствата на Заедницата ако се исцрпени сите можности за лекување во СФРЈ, а постојат можности за успешно лекување во странство.

Условите и постапката за упатување на осигурени лица на лекување во странство ги утврдува Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување со посебен општ акт.

Член 111

Осигурените лица имаат право на слободен избор на здравствена организација на здружен труд и лекар кој ќе им укажува здравствена заштита.

Начинот и условите под кои осигурените лица ќе ги користат условите на здравствените организации на здружениот труд и здравствените работници, се утврдуваат со посебен општ акт на Заедницата.

2. Остварување и заштита на правата

Член 112

Во укажувањето на здравствената заштита и во постапката за остварување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување утврдени со овој статут учествуваат: лекар, лекарска комисија, комисија на вештаци-лекари и комисија на инвалидско осигурување.

Со општ акт на Заедницата се формираат лекарските комисии и комисијата на вештаци — лекари и се утврдува составот, надлежноста и начинот на нивната работа.

Со општ акт на Заедницата поблиску се утврдуваат и задачите на лекарот-поединец во остварувањето на здравствената заштита на осигурениците.

Член 113

Ако осигуреното лице не е задоволно со оценката што ја дал лекарот-поединец, може да изјави приговор до надлежната лекарска комисија.

Приговорот се поднесува усно или писмено во рок од 48 часа од соопштувањето на оценката, до лекарот против чија оценка е изјавен приговорот или непосредно до лекарската комисија.

Лекарот на кого му е изјавен приговорот усно, ако не ја преправи својата оценка, должен е да направи за тоа забелешка што ја потпишува и осигуреното лице.

Лекарот на кого му е изјавен приговорот е должен веднаш да го достави предметот до надлежната лекарска комисија.

Член 114

Лекарската комисија е должна веднаш да го земе во постапка приговорот заради донесување на оценка.

Ако приговорот е изјавен против оценката за работната способност на осигуреникот, лекарската комисија е должна веднаш да го повика осигуреникот на преглед. Во другите случаи комисијата ќе го повика на преглед осигуреното лице ако смета дека е тоа потребно за давање на правилна оценка. Ако лекарската комисија смета дека е потребно да се дополни медицинската обработка, ќе ги определи без одлагање потребните медицински испитувања.

Оценката на здравствената состојба и оценката за работната способност на осигуреникот мораат да бидат потполни, образложени и во согласност со медицинската документација што служела како основ за давање на оценката.

Оценката што ја дала лекарската комисија по повод изјавениот приговор против оценката на лекарот-поединец е конечна.

За оценката на лекарската комисија писмено се известуваат лекарот, Стручната служба на Заедницата и организацијата односно приватниот работодавец каде што е вработен осигуреникот.

Член 115

Против оценката на лекарската комисија во случаите кога согласно општиот акт на Заедницата (член 112, став 2) одлучува како првостепен орган, може да се поднесе приговор до Комисијата на вештаци-лекари во рок од 3 дена од денот на соопштувањето на оценката на лекарската комисија.

Приговорот се поднесува усно, на записник или писмено до лекарската комисија против чија оценка се изјавува приговорот, а таа е должна приговорот заедно со предметот веднаш да го достави до Комисијата на вештаци — лекари. Приговорот може да се поднесе во писмена форма и непосредно до Комисијата на вештаци-лекари.

Член 116

Комисијата на вештаци-лекари е должна веднаш да го земе во постапка приговорот заради давање на своја оценка.

Ако приговорот е изјавен против оценката на работната способност, Комисијата на вештаци-лекари е должна веднаш да го повика осигуреникот на преглед. Во другите случаи комисијата ја дава својата оценка врз основа на медицинската документација, а може, ако најде дека тоа е потребно, и да го повика осигуреникот на преглед. Ако комисијата смета дека е потребно да се дополни медицинската обработка, ќе ги определи без одлагање потребните медицински испитувања.

Оценката што ја дала Комисијата на вештаци-лекари по повод изјавениот приговор против оценката на лекарската комисија е конечна.

За оценката на Комисијата на вештаци-лекари писмено се известуваат осигуреникот, лекарската комисија, против чија оценка е изјавен приговорот, лекарот-поединец, Стручната служба на Заедницата и организацијата односно приватниот работодавец каде што осигуреникот е вработен.

Член 117

Стручната служба на Заедницата, организацијата односно приватниот работодавец каде што е вработен осигуреникот можат да бараат осигуреникот чија способност ја оценил лекарот, да се подложи на преглед од страна на надлежната лекарска комисија заради повторно оценување на неговата работна способност. Повторен преглед не може да се бара ако осигуреникот се наоѓа на лекување во стационарна здравствена работна организација.

Лекарската комисија е должна по приемот на барањето веднаш да го повика осигуреникот на преглед.

Осигуреникот е должен да се јави на лекарската комисија заради преглед во рокот што ќе го определи комисијата. Ако осигуреникот без оправдани причини не се јави на поканата за преглед, натамошното исплатување на надоместокот на личниот доход му се запира сè додека не се јави на поканата.

Член 118

Правото на надоместок на личниот доход и другите парични надоместоци според овој статут, осигурените лица ги остваруваат, по правило, во Заедницата доколку со овој статут не е поинаку предвидено.

Определени права осигурениците можат да остваруваат во организациите во кои се вработени врз основа на договор склучен помеѓу Заедницата и тие организации.

Член 119

За правото на надоместокот на личниот доход на осигуреникот поради спреченост за работа што се остварува на товар средствата на Заедницата, решава Стручната служба на Заедницата по претходно прибавена оценка и мислење на лекар-поединец односно лекарска комисија.

Член 120

Исплатата на паричните надоместоци и помошти се врши, по правило, врз основа на поднесените докази, без донесување на формално решение. По барање на осигуреното лице Стручната служба на Заедницата е должна да донесе решение во писмена форма.

Член 121

Против првостепеното решение со кое е одлучено за остварувањето на правата од здравствено-то осигурување, осигуреното лице има право на жалба до Комисијата за жалби на Собранието на Заедницата. Решението на Комисијата за жалби е конечно.

Член 122

При решавањето за правата од здравственото осигурување на осигурените лица ќе се применуваат одредбите на Законот за општа управна постапка, ако со закон и овој статут не е поинаку определено.

Член 123

Во постапката за остварување на правата на надоместок на личниот доход и другите парични примања, осигуреното лице може против конечното решение на Заедницата да поведе процесна постапка пред општинскиот суд надлежен според седиштето на Заедницата и според местото на живеење на осигуреното лице.

Член 124

Барање за остварување правата на надоместокот на личниот доход и другите парични примања по овој статут може да се поднесе во рок од 1 година од денот на стасаноста на правото.

Правата на парични надоместоци и помошти стасуваат и тоа:

1. правото на надоместок на личниот доход — со истекот на последниот ден до кој на осигуреникот му припаѓа надоместокот;
2. правото на помош за спрема на новородено дете, ако не е исплатена пред раѓањето на детето, со денот на раѓањето;
3. правото на посмртна помош и надоместок на трошоците за закоп — со денот на смртта на осигуреното лице;
4. правото на патни трошоци — првиот ден по извршеното патување;
5. правото на надоместок на останатите трошоци — со наредниот ден од денот кога осигуреното лице ги исплатило за користење на правата што му припаѓаат по овој статут.

Посебни одредби за обезбедување на здравствената заштита во странство

Член 125

На осигурениците вработени кај југословенските организации во странство (член 12, став 1, точка 1) им се обезбедува здравствена заштита која по овој статут се обезбедува на осигурениците во здружениот труд од првиот ден на таквото вработување.

На членовите на потесното семејство на осигуреник од ставот 1 на овој член им се обезбедува здравствена заштита додека престојуваат со осигуреникот во странство:

1. ако осигуреникот е упатен на работа во странство подолго од 6 месеци — од првиот ден на престојувањето во странство, и

2. ако осигуреникот е упатен на работа во странство до 6 месеци — здравствена заштита само во случај на неопходна лекарска помош.

Член 126

На осигурениците — југословенски државјани вработени во домаќинствата на осигурениците, југословенските државјани на служба во странство кај југословенските организации или во меѓународните организации; вработени кај странските организации односно работодавци ако го задржале својството на лице во здружен труд на подрачјето на Заедницата и осигурениците упатени во странство од организацијата кај која се во здружен труд — поради вршење на определени работи или задачи, им се обезбедува здравствена заштита за време на нивниот престој во странство до 6 месеци само во случај на неопходна лекарска помош, а по тој рок здравствената заштита која по овој статут се обезбедува на останатите осигуреници во работен однос.

На членовите на потесното семејство на осигурениците од став 1 на овој член додека престојуваат со осигуреникот во странство им се обезбедува здравствена заштита во ист обем како и на тие осигуреници.

Член 127

На осигурениците во здружен труд и осигурениците од член 12, став 1, точка 7 и член 14, став 1, точка 1 од овој статут, кои се упатени во странство поради стручно усовршување и учење односно практика, им се обезбедува за време на нивниот престој во странство до 6 месеци здравствена заштита само во случај на неопходна лекарска помош, а по тој рок здравствената заштита се обезбедува во овој статут на останатите осигуреници на здружениот труд.

Член 128

На осигурените лица кои се наоѓаат во странство од други причини, а не од причините од член 125—127 од овој статут, им се обезбедува здравствена заштита само за првите 3 месеци на престојот во странство и тоа само во случај на неопходна лекарска помош.

Член 129

Ако во користење на здравствена заштита на осигурените лица од член 125—128 од овој статут е неопходно болничко лекување, трошоците за таквото лекување за првите три месеци ги поднесува во целост Заедницата. Ако болничкото лекување трае подолго од 3 месеци, трошоците од првиот ден на четвртиот месец ги поднесува Заедницата само до износ на трошоците што би се платиле на подрачјето на Заедницата односно во здравствената организација на територијата на СФРЈ каде е индичирано таквото лекување. Ако преместување на болниот на болничко лекување во СФРЈ не е можно поради неговата здравствена состојба однос-

но е нецелесходно поради поголема оддалеченост, Заедницата ги поднесува трошоците во целост и преку три месеци на лекување.

На осигурените лица на кои за време на престојот во странство им се обезбедува здравствена заштита само во случај на неопходна лекарска помош, ако здравствената заштита ја користат во странство во поширок обем односно преку определените рокови, трошоците за здравствената заштита користена во странство ќе се надоместат на товар средствата на Заедницата во динарски средства и тоа само до износот на трошоците за пружање на таква помош на подрачјето на Заедницата односно каде според карактерот на заболувањето случајот можел да се лекува на територијата на СФРЈ.

Член 130

Начинот и условите на обезбедување и остварување на правата од здравственото осигурување во странство ги утврдува Заедницата со посебен општ акт.

Собранието на Заедницата може да го овласти Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување со општ акт да ги утврдува начинот и условите на обезбедување и остварување здравствена заштита во странство на товар средствата на Заедницата и постапката за остварување на правата од здравственото осигурување во странство, како и височината на учеството на осигурените лица во трошоците за користење на лекови што се обезбедуваат на осигурените лица кои остваруваат здравствена заштита во странство.

Член 131

На осигурениците од член 16 и член 26 од овој статут, трошоците за лекување во странство ако се таму затекнати, се признаваат само за случај на итна медицинска помош и повреда предизвикана од несреќен случај и тоа во динарски средства, во висина на трошоците што би биле направени доколку лекувањето би било спроведено на подрачјето на Заедницата.

III СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЦАТА

Член 132

Средствата на Заедницата се обезбедуваат од придонеси и од други приходи утврдени со закон, овој статут и другите општи акти на Заедницата.

Член 133

Средствата на Заедницата за одделна година се утврдуваат и распоредуваат со финансискиот план на Заедницата, во согласност со програмата за развој на здравствената дејност.

На крајот на годината се составува завршна сметка со која конечно се утврдуваат приходите и расходите на Заедницата.

Член 134

Средствата за обезбедување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување за корисниците на услугите — работници и корисниците на услугите — земјоделци се водат и искажуваат одвдно.

Член 135

Средствата на Заедницата за обезбедување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување на корисниците на услугите — работници се формираат од:

1. придонеси за здравствено осигурување;
2. надоместок од здравственото реосигурување;
3. средства на Фондот на солидарноста;

4. средства издвоени од вишокот на приходи над расходите според одлука на Заедницата;
5. камата на вложените средства на Заедницата;
6. надоместок на трошоците за здравствена заштита на неосигурените лица;
7. приходи по основ на надоместок на трошоците за здравствена заштита по конвенции;
8. приходи по основ на надоместок на штета;
9. други приходи на Заедницата.

Член 136

Средствата на Заедницата за обезбедување на правата од здравствената заштита на корисниците на услугите — земјоделци се формираат од:

1. придонеси на здравствено осигурување;
2. учество на општествено-политичките заедници во покривање на трошоците за задолжителни видови на здравствена заштита;
3. надоместок од здравственото реосигурување;
4. средства од Фондот на солидарноста;
5. средства издвоени од вишокот на приходите над расходите според одлука на Заедницата;
6. камата на вложените средства на Заедницата;
7. други приходи на Заедницата.

Од средствата на Заедницата се намируваат расходите за:

1. остварување право на осигурените и неосигурените лица по основ на задолжителните видови на здравствена заштита;
2. остварување правото на осигурените од здравственото осигурување по основ на несреќа на работа и заболување од професионални болести;
3. остварување правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата;
4. премиите на здравственото реосигурување;
5. посебен придонес на Фондот на солидарноста;
6. надоместок на Стручната служба на Заедницата;
7. финансирање на Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување;
8. потребите на студиските и научно-истражувачките работи со цел за унапредување на здравственото осигурување;
9. финансирање на проширена репродукција во здравствената дејност;
10. отплата на непокриениот дел на вишокот на расходите над приходите утврден со завршната сметка на Заедницата;
11. за намирување на останатите трошоци на Заедницата (трошоци на самоуправните органи, трошоци на платниот промет и др.).

Член 137

Средствата за обезбедување на здравствената заштита на неосигурените лица, како и средствата за обезбедување на правата од здравственото осигурување на членовите на семејствата на лицата вработени во странство, доколку здравственото осигурување се обезбедува на товар на средствата на странскиот носител на осигурувањето, се водат и искажуваат одделно.

Член 138

Заедницата задолжително формира резервен фонд за обезбедување финансиска стабилност во работењето и ликвидност во извршувањето на обврските спрема осигурените лица, здравствените организации на здружениот труд и другите организации на кои им е доверено спроведувањето на здравственото осигурување.

Резервниот фонд се формира одделно за средствата за обезбедување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување на корисниците на услугите — работници и корисниците на услугите — земјоделци.

Член 139

Резервниот фонд на здравственото осигурување се формира од:

1. издвојување на определен процент од средствата остварени со придонесите за здравствено осигурување во височина која ќе ја определи Собранието на Заедницата;
2. издвојување на вишокот на приходите над расходите во височина која ќе ја определи Собранието на Заедницата;
3. камата на вложените средства на резервниот фонд.

Член 140

Задолжителната резерва не може да биде пониска од двомесечниот просечен износ на вкупно планираните приходи на Заедницата за тековната година. Задолжителното ниво на резервата се обезбедува во рок од четири години.

Задолжителната резерва од став 1 на овој член се обезбедува најмалку од една четвртина во секоја година во која треба да се обезбеди.

Член 141

Средствата на резервниот фонд можат да се користат во текот на годината како обртни средства за извршување на тековните обврски на Заедницата.

Средствата на резервниот фонд кои не се користат како обртни средства можат да се вложуваат во орочени депозити или благајнички записи со рок на враќање што ќе го утврди Собранието на Заедницата.

Член 142

Вишокот на расходите над приходите што се утврдува со завршната сметка на Заедницата се покрива од средствата на резервниот фонд.

Средствата на резервниот фонд потрошени за покривање вишокот на расходите над приходите до височината на задолжителниот дел треба да се вратат на соодветниот дел на резервниот фонд во текот на наредните години, но најмногу по 1/4 од задолжителниот дел.

Непокриениот дел на вишокот на расходите се покрива со кредити, со тоа што отплатата се врши од тековните приходи на Заедницата остварени во наредните години според одлука на Заедницата.

Член 143

Средствата на Заедницата што се остваруваат со придонесот за здравствено осигурување ги обезбедуваат:

1. работниците во основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, во работните заедници на државните органи, општествено-политичките организации и здруженијата и други работни заедници кои не се организирани како организации на здружен труд;
2. членовите на собранијата на општествено-политичките заедници и на нивните органи на постојани должности и избраните лица на постојани должности во општествено-политичките и други самоуправни организации, заедници и комори, ако им е тоа единствено или главно занимање и ако гримаат паричен надоместок за својата работа;
3. работните луѓе што вршат занаетчиска, угостителска и друга дејност, со средства за работа над кои постои право на сопственост и работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат професионални дејности за себе и за работниците вработени кај нив;
4. работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост;
5. корисниците на пензии и инвалиднина;
6. работниците вработени во странство на кои не им е обезбедена здравствена заштита од странскиот носител на осигурувањето;

7. заедниците за работите на вработувањето;
8. основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, државните органи, општествено-политичките организации и здруженија и други заедници што не се организирани како организации на здружениот труд.

Член 144

Основицата за пресметување и уплатување на придонесите од претходниот член е за:

- обврзниците од точка 1 и 2 — бруто личниот доход;
- обврзниците од точка 3 — личниот доход;
- обврзниците од точка 4 — личниот доход од земјоделска дејност и член на домаќинството;
- обврзниците од точка 5 — износот на пензии и други примања освен додатокот за помош и нега;
- обврзниците од точка 6 — договорената основица за осигурување;
- обврзниците од точка 7 — просечниот износ исплатен на име паричен надоместок на привремено безработни лица за времето за кое се плаќа придонес за здравствено осигурување.

Основица за пресметување и уплатување на придонесот од точка 8 за осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести на работниците и учесниците на училиштата за средно образование за одделни занимања е остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Основицата за пресметување и уплатување на придонес, доколку не е утврдена со закон, ја утврдува Заедницата.

Член 145

Висината на придонесите ја утврдува Заедницата.

Висината на придонесите се определува така што со средствата кои се остваруваат од придонесите заедно со останатите приходи да се покријат обврските на Заедницата по основ на осигурените права, обезбедуваат средства за резервниот фонд, спроведување на реосигурување, учество во финансирањето на фондот на солидарноста, средствата потребни за спроведување на здравственото осигурување, како и дел на средствата за развој на здравствената дејност.

Член 146

Придонесите за здравствено осигурување се определуваат одделно за обезбедување на:

1. задолжителните видови на здравствена заштита и правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување утврдени со овој статут, и
2. правата од здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести.

Член 147

Придонесите за задолжителните видови на здравствена заштита и за здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување утврдени со овој статут се утврдуваат според единствени пропорционални стапки на личните доходи односно основните за пресметување и плаќање на придонесите.

Придонесот за здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и заболувања од професионални болести го утврдува Заедницата според единствени пропорционални стапки на доходот односно утврдените основици.

Ако од субјективни причини доаѓа до зголемена опасност, Заедницата може во согласност со закон за одделни организации и приватни работодавци да утврди повисока стапка на придонес.

Член 148

За лицата вработени во странство кај меѓународни и други организации, по основ на меѓународен договор или кај странски работодавци ако се осигурени според овој статут, како и за осигурениците вработени кај југословенските организации во странство, се плаќа и посебен придонес за користење на здравствена заштита во странство.

Посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство се плаќа и за членовите на потесното семејство на југословенските работници вработени во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита од странскиот носител на здравственото осигурување.

Посебниот придонес за лицата од став 1 на овој член се пресметува одделно за сите осигурени ризици според единствени пропорционални стапки.

Посебниот придонес за лицата од став 2 на овој член се пресметува одделно за секој осигурен ризик според единствени износи на придонесот.

Член 149

Собранието на Заедницата може за одделни категории осигуреници придонесите за здравствено осигурување да ги определи во постојани месечни износи.

Член 150

Одлуките за стапките и износите на придонесите се донесуваат пред почетокот на календарската година во која почнува нивната примена.

Ако до тој рок одлуките не се донесат, во идната година, до донесување на одлуките ќе се применуваат стапките кои важеле во претходната година.

Член 151

Придонесите за здравственото осигурување ги пресметуваат и уплатуваат:

1. организациите на здружен труд и другите самоуправни организации, државните органи, организации што исплатуваат личен доход;
2. работните луѓе што вршат земјоделска, занаетчиска, угостителска и друга дејност за себе и за работниците вработени кај нив;
3. заедниците за вработување — за пријавените привремено безработни лица кои имаат право на здравственото осигурување врз основа на овој статут;
4. заедниците на пензиското и инвалидското осигурување за уживателите на пензија, корисниците на правата од професионалната рехабилитација и правото на вработување на инвалидното осигурување како и за уживателите на инвалиднина;
5. уживателите на пензија или инвалиднина од странски носители на осигурувањето;
6. осигурениците — работници — југословенски државјани:
 - а) вработени во странство — за членовите на своето потесно семејство кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување;
 - б) кои на подрачјето на Заедницата се вработени во странски дипломатски и конзуларни претставништва, странски и меѓународни мисии или во лична служба кај претставниците што уживаат дипломатски имунитет;
 - в) кои во странство стапиле на работа кај меѓународни и други организации по основ на меѓународен договор или кај странски работодавци, а задолжително се осигурени според законот и овој статут;
 7. организациите на здружен труд — за лица на задолжителна практична работа или доброволна практика (волонтери);

8. организациите — за лицата на школување, стручно усовршување или постдипломски студии на кои поради тоа им престанало својството на работник во здружениот труд, а примаат стипендија и за лицата кои пред здобивањето на својството на работник во здружениот труд ги упатат како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување;

9. организациите и приватните работодавци кај кои се изведува практичната настава за учениците на училиштата за средно образование од одредено занимање за кои покрај училишната се изведува и практична настава;

10. странските носители на осигурување преку органот за врска — за членовите на семејствата на наши работници вработени во странство осигурени по меѓународните спогодби.

Член 152

Врз основа на одлука на Собранието на Заедницата југословенските организации на здружен труд што вршат градежни или други работи во странство, можат наместо обврската за плаќање на придонес за користење на здравствена заштита во странство, да преземат обврска сами да ги поднесуваат трошоците за здравствена заштита во странство што ја користеле осигурениците — југословенски работници вработени во тие организации на работите што ги изведуваат во странство како и за членовите на нивните семејства кои со осигурениците престојуваат во странство.

Член 153

Обврзници за уплата на придонесите за здравствено осигурување на лицата од член 27 и 28 од овој статут се:

1. за лицата кои учествуваат на младински работни акции кои по прописите за инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност и за лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно-инвеститорот на тие работи на товар на своите средства;

2. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука — логорување и лицата припадници на територијалните единици и припадници на цивилната заштита — општината која ја организира предвојничката обука односно извршувањето на задачите;

3. за уживателите на постојаната државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет — Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика на товар на буџетот на Републиката;

4. за учениците во средните училишта и студентите на вишите и високите школи, факултетите и уметничките академии — организациите кај кои се изведува практичната работа во врска со наставата;

5. за лицата кои работат помалку од половина од полното работно време и лицата кои вршат работа или задача по основ на договор за дело, органот или организацијата кај која се вработени односно за која ја вршат работата;

6. за припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита — органот односно организацијата што ја формира доброволната организација на противпожарната заштита.

Член 154

Придонесите од членот 153 од овој статут се плаќаат само за лицата кои немаат својство на осигуреници, односно кои во рамките на заедницата во која се осигурени користат помал обем на здравствена заштита од онаа што им се обезбедува според овој статут.

Член 155

Наплатувањето на сите придонеси од обврзниците што своето финансиско работење го водат преку Службата на општествено книговодство го врши таа служба при исплатата на средствата за лични доходи.

Другите обврзници се должни сами да ги уплатуваат придонесите во полза на сметката на Заедницата.

Член 156

Обврската за плаќање на придонесите стасува:

1. за обврзниците кои своето финансиско работење го водат преку Службата на општествено книговодство — на денот на подигањето на средствата за исплата на личните доходи;

2. за обврзниците кои своето финансиско работење не го водат преку Службата на општествено книговодство — последниот ден во месецот за кој се врши исплата на личниот доход, односно првиот ден во месецот ако исплатата на личниот доход е договорена однапред;

3. за осигурениците кои се сами обврзници за уплата на придонесите — првиот ден во месецот за изминатото тримесечје.

За останатите обврзници на придонеси кои не се опфатени во претходниот став, обврската за плаќање на придонесите ќе се регулира со посебен акт на Заедницата.

Член 157

Утврдувањето и наплатата на придонесите на здравственото осигурување од работните луѓе кои остваруваат личен доход од самостојно вршење на земјоделска, занаетчиска, угостителска и друга дејност ги врши Органот за приходи на општината Крива Паланка во рокови и на начин на кој се врши облог и наплата на данокот од личен доход според Законот за даноците на граѓаните.

Член 158

Обврзникот кој не ќе ги плати придонесите во рокот на стасаноста, должен е да наплати казнена камата од 0,1% дневно на износот за ненавремено платените придонеси за сите денови на задоцнувањето.

Член 159

Обврзникот на придонес кој уплатил придонеси во поголем износ одошто бил задолжен, има право да бара да му се вратат повеќе уплатените износи.

Повеќе уплатените придонеси ќе се вратат на обврзникот по негово барање.

Член 160

Побарувањата на придонесите застаруваат за 5 години, сметајќи од крајот на годината во која стасала обврската за плаќање.

Текот на застареноста се прекинува со секое службено дејствие на Заедницата извршено со цел за утврдување на обврската за плаќање на придонесите или наплатата што е ставена до знаење на обврзникот. По секој прекин на текот на застареноста започнува да тече нов рок на застареност од 5 години. Во секој случај застареноста настапува по истекот на 10 години од денот кога првпат започнала да тече.

Член 161

Побарувањата на обврзникот на придонесите за враќање на неправилно или повеќе уплатениот придонес, застаруваат за 5 години по истекот на годината во која е извршена наплатата.

Текот на застареноста се прекинува со секое дејствие на обврзникот преземено кај Заедницата со цел за враќање на неправилно или повеќе уплатениот придонес. По секој прекин на текот на застареноста започнува да тече нов рок на застареност од 5 години. Во секој случај застареноста настапува по истекот на 10 години од денот кога првпат започнала да тече.

Член 162

Неуплатениот стасан придонес може да се отпише во следните случаи:

1. ако спрема обврзникот на придонесот — организацијата е отворена постапка на присилна ликвидација, а во текот на постапката придонесот не можел да биде наплатен поради недостиг на средства;

2. ако обврзникот на придонесот — физичко лице умрел односно се иселил во непознато место и не оставил имот од кој би можел да се наплати придонесот, односно ако новото место на живеење или престој не можело да се утврди ни со проверка кај органите за внатрешни работи;

3. ако кај обврзникот на придонесот — физичко лице е утврдена од страна на надлежен извршен орган неможност на наплата на долгот при што присилната наплата да е обидувана најмалку 3 пати во последните 3 години од денот на станоста.

Член 163

Заедницата има право да врши преглед на книгите и евиденциите кај обврзниците на придонесите заради контрола на правилното пресметување и уплатување на придонесите, контрола на пријавите за осигурување и контрола на остварувањето на правата на осигурените лица.

Член 164

Финансиското работење на Заедницата опфаќа особено:

— составување на финансискиот план на приходите и расходите;

— пратење на остварувањето на приходите и извршување на расходите;

— водење на книговодството и евиденција за финансиското работење и за средствата на Заедницата;

— составување на завршна сметка.

Член 165

Финансискиот план на Заедницата се донесува за една календарска година и важи за годината за која е донесен.

Финансискиот план по правило се донесува пред почетокот на годината.

Ако финансискиот план не биде донесен во рокот од претходниот став, Собранието на Заедницата донесува одлука за времено финансирање.

Временото финансирање се врши врз основа на финансискиот план од претходната година, но не подолго од три месеци.

Член 166

Во текот на годината може да се врши ребаланс на финансискиот план со цел да се обезбеди усогласување на приходите и расходите на Заедницата.

IV. СЛОБОДНА РАЗМЕНА НА ТРУДОТ

Член 167

Слободната размена на трудот меѓу корисниците на услугите и давателите на услугите во Заедницата се остварува врз основа на мерила утврдени со овој статут во согласност со општествени договори и самоуправни спогодби.

Основите и мерилата утврдени со овој статут се основа за поблиско уредување на односите во слободната размена на трудот, самоуправни спогодби, општи акти на Заедницата и договори за укажување на здравствени услуги и остварување на здравствената заштита.

Член 168

Слободната размена на трудот во Заедницата се заснова на:

1. програмите и плановите за развој на здравствената заштита и здравствената дејност со кои во согласност со општествените планови и во рамките на материјалните можности се утврдуваат целите и мерките за развој и унапредување на здравствената заштита и здравствената дејност;

2. плановите за работа на здравствените организации на здружениот труд усогласени со приоритетните проблеми и мерките на програмата за здравствена заштита;

3. применување на објективни критериуми за вреднување на трудот и за стекнување на доход во здравството;

4. договори за меѓусебните права и обврски во реализацијата на усвоените програми и планови.

Член 169

Во Заедницата се донесуваат долгорочни, среднорочни и годишни програми и планови за развој на здравствената заштита и здравствената дејност.

Член 170

Со програмите за здравствена заштита и здравствено осигурување се утврдуваат целите и мерките по приоритет во согласност со потребите, медицинското, социјалното и економското значење на здравствените проблеми и материјалните можности на стопанството на подрачјето на Заедницата.

Член 171

Врз основа на програмата за здравствена заштита се донесуваат плановите за работа на здравствените организации на здружениот труд.

Член 172

Во Заедницата се донесува програма за развој на здравствената мрежа и врз основа на таа програма се обезбедуваат средствата за изградба, реконструкција, адаптација и опремување на објектите за здравствена заштита, а по пат на спогодување и договарање Заедницата ги здружува средствата за овие намени со средствата на општествено-политичките заедници, здравствените организации на здружениот труд и други организации и заедници.

Член 173

При донесување на програмите и плановите во Заедницата се врши усогласување на интересите и потребите со програмите и плановите на другите самоуправни интересни заедници и организации, со општествените планови на општината и на пошироките општествено-политички заедници.

Со програмите и плановите поблиску се утврдуваат заедничките интереси и целите што треба да се остварат, мерките што треба да се преземат за нивното остварување, потребните средства, роковите и носителите на задачите и одговорноста на Заедницата за остварување на заедничките цели и обврски.

Член 174

Под објективни критериуми за вреднување на медицинската работа и за стекнување на доход во здравството се подразбираат со општествен договор, самоуправни спогодба или опш акт на Заедницата утврдени критериуми а особено:

— основни и единствени елементи на структурата на цената;

— единствена поменклатура на здравствените услуги;

— стандарди и нормативи на медицинската работа и материјалите;

— категоризација на здравствените организации на здружениот труд.

Член 175

Во реализација на усвоените програми и планови врз основа на мерила утврдени со овој статут, општествен договор, самоуправна спогодба или општ акт на Заедницата и во рамките на утврдена та политика на Заедницата за договарање на здравствената заштита за тековната година се склучуваат договори меѓу Заедницата и здравствените организации на здружениот труд за укажување на здравствени услуги и остварување на здравствена заштита.

Член 176

Со договорите од претходниот член се регулираат особено следните прашања:

— врска, обем и квалитет на здравствените услуги кои давателите на услугите ги пружаат на осигурените лица;

— резултати кои треба да се постигнат со пружањето на здравствените услуги, спроведените мерки односно акции;

— надоместок за извршените услуги;

— мерки за вреднување на посебните резултати во спроведувањето на здравствената заштита;

— време за кое договорот се склучува и рокови за извршување на меѓусебните обврски;

— начин на плаќање, водење на медицинската и друга документација и поднесување на извештаи;

— контрола на извршувањето и мерки за неисполнување на договорните обврски;

— постапка за изменување и дополнување на договорот, начин на решавање на спорите и сл.

Член 177

Корисниците на услугите имаат право да организираат и спроведуваат контрола над условите и начинот под кои се укажува здравствената заштита од страна на давателите на услугите.

Контролата на остварувањето на преземените обврски се врши по правило двапати годишно.

Со одлука на Собранието на Заедницата или договорот за укажување на здравствените услуги поблиску се регулира начинот на вршењето на контролата и видот на санкциите за неизвршување на преземените обврски.

Член 178

Работниците во организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност-даватели на услугите со слободна размена на трудот стекнуваат доход преку цената на здравствената заштита (здравствени услуги, програми, акции, мерки и др.) што се утврдува во Заедницата.

Член 179

Цената на здравствената заштита во Заедницата ја утврдуваат корисниците на услугите и давателите на услугите, рамноправно и заеднички во согласност со утврдените основи и мерила за слободна размена на трудот и во рамките на расположивите средства на Заедницата за тековната година.

Член 180

Со остварувањето на слободната размена на трудот меѓу корисниците на услугите и давателите на услугите во Заедницата се обезбедуваат:

1. на осигурените лица — квалитетна здравствена заштита и остварување на утврдените права од здравственото осигурување;

2. на давателите на услугите — доход како резултат на извршената работа во пружањето на здравствени услуги со цел за обезбедување еднаква општествено-економска положба со работниците од другите области на здружениот труд.

V. САМОУПРАВУВАЊЕ И САМОУПРАВНА ОРГАНИЗИРАНОСТ НА ЗАЕДНИЦАТА

Член 181

Работниците, земјоделците и работниците во организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност како основачи на Заедницата го остваруваат самоуправувањето во Заедницата преку:

— собираите на работните луѓе во основните организации на здружениот труд, во работните заедници и други организации што не се организирани како организации на здружениот труд, во месните заедници и другите самоуправни организации и заедници;

— преку делегациите што ги избираат и отповикуваат во согласност со закон; и

— преку делегатите во Собранието на Заедницата.

Член 182

На собираите на работните луѓе, основачите на Заедницата непосредно расправаат и заземаат ставови особено за:

— предлозите на програмите и плановите за развој на здравствената заштита и здравствената дејност;

— финансискиот план на Заедницата и стапките на придонесите за здравствено осигурување;

— Статутот и другите општи акти на Заедницата со кои се утврдуваат права и обврски на осигурениците.

Член 183

Заради непосредно остварување на своите права, должности и одговорности и заради организирано учество во вршењето на функциите на Собранието на Заедницата, работниците и други работни луѓе во основните самоуправни организации и заедници образуваат свои делегации на начин и по постапка утврдена со нивните статuti и други општи акти во согласност со закон.

Член 184

Поаѓајќи од интересите и насоките на основните самоуправни организации и заедници и уважувајќи ги интересите на другите самоуправни организации и заедници и општите општествени интереси и потреби, делегациите утврдуваат основни ставови за работа на делегатите во Собранието на Заедницата и за нивното учество во одлучувањето.

Во вршењето на своите функции, делегацијата ги има особено следните права и должности:

1. ги усогласува ставовите на собираите на работните луѓе;

2. ја утврдува структурата на делегатите и самостојно или заедно со други делегации избира од својот состав делегати во Собранието на Заедницата;

3. ги разгледува Статутот и другите општи акти на Заедницата, општествените договори и самоуправните спогодби со кои се утврдуваат правата и обврските за членовите на заедниците и дава свои мислења и предлози;

4. се изјаснува за програмите и плановите за развој на здравствената заштита и здравствената дејност и за средствата потребни за нивното остварување;

5. ја следи работата на Заедницата по пат на информации, извештаи, анализи и на друг начин и дава свои предлози и мислења;

6. ја следи работата на своите делегати во Собранието на Заедницата и им дава упатства и смерници за заземање на ставови по одделни прашања;

7. ја известува самоуправната организација, односно заедницата за прашањата што се претресу-

ваат и за кои се одлучува во Собранието на Заедницата и за иницијативите и предлозите на делегатите на другите самоуправни организации и заедници;

8. преку делегатите дава иницијатива и предлози за разгледување на одделни прашања и за донесување на акти во Собранието на Заедницата;

9. учествува преку делегатите во целокупната работа во одлучувањето на Собранието на Заедницата;

10. врши и други работи кои со закон, статут или општ акт на самоуправни организации односно заедница ѝ се оставени во надлежност.

Член 185

Делегациите се должни за својата работа и за работата на делегатите во Собранието на Заедницата да ја известуваат самоуправната организација, односно заедница, а за својата работа се одговорни пред тие организации односно заедници.

Делегациите соработуваат со делегациите на самоуправните организации и заедници заради спогодбено изнаоѓање на заеднички решенија по прашањата од надлежноста на Собранието на Заедницата.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА

1. Состав и избор

Член 186

Со работите на Заедницата управува Собранието на Заедницата.

Собранието на Заедницата го сочинуваат:

- Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници;
- Соборот на делегатите на корисниците на услугите — земјоделци;
- Соборот на делегатите на давателите на услугите.

Член 187

Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници се состои од 12 делегати.

Соборот на делегатите на корисниците на услугите — земјоделци се состои од 10 делегати.

Соборот на делегатите на давателите на услугите се состои од 7 делегати.

Член 188

Делегатите во соборите на Собранието на Заедницата се избираат за време на 4 години.

Никој не може повеќе од двапати едноподруго да биде биран за делегат во собор на Собранието на Заедницата.

Член 189

Изборот и отповикувањето на делегатите во соборите на Собранието на Заедницата се врши на начин и по постапка утврдена со закон.

Верификација на мандатот на делегатите вршат соборите на делегатите на Собранието на Заедницата по постапка утврдена со Деловникот на Собранието.

Член 190

Општинската синдикална организација активно и непосредно учествува во спроведувањето на постапката за избор на делегатите во соборите на Собранието на Заедницата.

Член 191

Изборите за делегати во соборите на Собранието на Заедницата ги распишува Собранието на Заедницата.

Кандидирањето на делегатите и изборите на делегатите се спроведуваат по изборни единици утврдени со одлука на Собранието на Заедницата.

Изборите за делегати во соборите на Собранието на Заедницата се одржуваат најдоцна 15 дена пред истекот на времето за кое биле избрани делегатите на кои им престанува мандатот.

Времето од распишувањето до одржувањето на изборите не може да биде подолго од два месеца ниту пократко од еден месец.

Член 192

Собранието на Заедницата со одлука го определува бројот на делегатите што ги делегира секоја делегација и ги утврдува делегациите што избираат заеднички делегат.

Бројот на делегатите што ги делегира секоја делегација односно повеќе делегации на основните самоуправни организации и заедници се определува сразмерно со бројот на работните луѓе што работат во тие организации односно заедници, односно живеат во месните заедници, водејќи сметка за обезбедување на соодветна застапеност на одделните области на општествениот труд.

Член 193

Делегатите кои се избрани во соборите на делегатите на Собранието на Заедницата ја вршат својата функција во рамките на законот, овој статут и другите општи акти на Заедницата и ги имаат особено следните права и должности:

1. да учествуваат во работата на Собранието на Заедницата и неговите органи и тела;

2. при заземањето на ставови по прашањата за кои се одлучува во органите на Заедницата да постапуваат во согласност со смерниците и основните ставови на делегацијата која ги делегирала и со интересите на Заедницата како целина;

3. за работата на органите на Заедницата и за својата работа да ги известуваат делегациите кои ги делегирале и пред кои се одговорни за својата работа;

4. да покренува иницијатива за разгледување на одредени прашања од областа на здравството и здравственото осигурување пред органите на Заедницата;

5. да учествуваат во разгледувањето на сите акти што ги донесува Заедницата по кои се води јавна расправа и расправа во делегациите.

Член 194

Делегатот е самостоен во определувањето и гласањето.

Делегатот е лично одговорен за вршење на својата функција и може да биде отповикан на начин и по постапка утврдена со закон.

Делегатот има право да поднесе оставка и да ја образложи.

Член 195

Со Деловникот на Собранието на Заедницата поблиску се утврдуваат правата и должностите и одговорностите на делегатите.

Член 196

На делегат во собор на Собранието на Заедницата му престанува мандатот и пред истекот на времето за кое е избран;

1. со отповикување;

2. со уважување на оставката;

3. ако со правосилна судска пресуда биде осуден на казна затвор во траење подолго од 6 месеци или на друга потешка казна;

4. ако настапи случај на неспоивост на функцијата на делегатот со друга функција односно служба;

5. со престанок на својството врз основа на кое е избран за делегат.

2. Делокруг и работа

Член 197

Работите од надлежноста на Собранието на Заедницата утврдени со закон, самоуправната спогодба за основање на Заедницата, овој статут и другите самоуправни општи акти на Заедницата, Соборите на делегатите ги вршат на заедничка седница, рамноправно и самостојно.

Член 198

Собранието на Заедницата на заедничките седници на сите собори на делегатите:

1. донесува Статут на Заедницата;
2. донесува финансиски план и усвојува завршна сметка на Заедницата;
3. го усвојува годишниот извештај за работа на Заедницата и ги разгледува извештаите за здравствената состојба на населението и за условите под кои се укажува здравствената заштита;
4. донесува деловник за работа;
5. донесува програма за работа;
6. го избира и отповикува претседателот и заменикот на претседателот на Собранието на Заедницата;
7. ги избира и отповикува претседателите и членовите на извршните органи и другите постојани и повремени органи и тела на Собранието на Заедницата;
8. го именува и разрешува секретарот на Заедницата;

9. одлучува за основањето и организацијата на Стручната служба на Заедницата преку која обезбедува вршење на стручните, административните и финансиските работи;

10. одлучува за склучување спогодба за регулирање на меѓусебните односи меѓу Заедницата и работниците на Стручната служба на Заедницата;

11. избира и отповикува делегати во Собранието на Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување;

12. одлучува за склучување спогодба со други интересни заедници и организации за вршење на определени стручни, финансиски и административни работи за тие заедници односно организации од страна на Стручната служба на Заедницата;

13. покренува иницијатива и учествува во склучувањето на општествени договори и самоуправни спогодби со кои се остварува самоуправно уредување и усогласување на општествено-економските и други односи во областа на здравството и здравственото осигурување;

14. одлучува за прифаќање на спогодба за здружување на Заедницата;

15. утврдува предлози за измени и дополнување на самоуправната спогодба за основање на Заедницата;

16. одлучува за склучување спогодби со општествено-политичките заедници за обезбедување здравствена заштита на неосигурените лица;

17. врши и други работи за кои е овластена со закон, овој статут, општествен договор, самоуправна спогодба и другите самоуправни општи акти на Заедницата.

На заедничка седница Собранието одлучува рамноправно со надлежните собори на Собранието на општината Крива Паланка за прашањата од областа на здравството и здравственото осигурување.

Член 199

Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници и Соборот на делегатите на давателите на услугите во рамките на рамноправен делокруг:

1. ја утврдуваат политиката за развој и унапредување на здравствената заштита и здравствената

ната дејност и донесуваат годишни и перспективни планови за развој на здравствената заштита и здравствената дејност;

2. одлучуваат за усмерување на средствата обезбедени за здравствена заштита врз основа на заеднички утврдената политика и за условите и начинот под кои се остварува здравствената заштита;

3. ги утврдува приоритетите во изградбата и опремувањето на здравствените објекти на подрачјето на Заедницата и за насочување на средствата обезбедени за проширување на материјалната основа на трудот во здравствените организации на здружениот труд;

4. ги утврдуваат основите и условите за остварување слободна размена на трудот меѓу корисниците на услугите и давателите на услугите и цената на здравствената заштита;

5. ги утврдуваат основните за определување на придонесите на здравственото осигурување за оние категории на осигуреници за кои основната не е утврдена со закон;

6. ги утврдуваат придонесите за здравствено осигурување;

7. ги утврдуваат основите и мерилата за издвојување на средствата во резервниот фонд на Заедницата;

8. одлучуваат за обезбедување дополнителни средства и за начинот на покривање на загубите во работењето на Заедницата;

9. вршат и други работи кои со закон, овој статут и другите самоуправни општи акти на Заедницата ќе им бидат ставени во надлежност.

Член 200

Соборот на делегатите — корисници на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите на давателите на услугите во рамноправен делокруг:

1. ја утврдуваат политиката на развој и унапредување на здравствената заштита и здравствената дејност и донесуваат годишен и перспективен планови за развој на здравствената заштита и здравствената дејност;

2. одлучуваат за усмерување на средствата обезбедени за здравствена заштита врз основа на заеднички утврдената политика и за условите и начинот под кои се остварува здравствената заштита;

3. ги утврдуваат приоритетите во изградбата и опремувањето на здравствените објекти на подрачјето на Заедницата и за насочување на средствата обезбедени за проширување на материјалната основа на трудот во здравствените организации на здружениот труд;

4. ги утврдуваат основите и условите за остварување слободна размена на трудот меѓу корисниците на услугите и давателите на услугите и цената на здравствената заштита;

5. ги утврдуваат придонесите за здравствено осигурување;

6. ги утврдуваат основите и мерилата за издвојување на средства во резервниот фонд на Заедницата;

7. одлучуваат за обезбедување дополнителни средства и за начинот на покривање на загубите во работењето на Заедницата;

8. вршат и други работи кои со закон, овој статут и другите самоуправни општи акти на Заедницата ќе им бидат ставени во надлежност.

Член 201

Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници во самостоен делокруг донесува општи акти за правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување, за условите и начинот на нивното остварување и врши други работи кои со закон, овој статут и другите самоуправни акти на Заедницата ќе му бидат ставени во надлежност.

Член 202

Соборот на делегатите на корисниците на услугите — земјоделци во самостоен делокруг донесува општи акти за правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување, за условите и начинот на нивното остварување и врши други работи кои со закон, овој статут и другите самоуправни акти на Заедницата ќе му бидат ставени во надлежност.

Член 203

Собранието на Заедницата на заедничка седница на сите собори на делегатите донесува полноважни одлуки со мнозинство гласови на присутните делегати.

За донесување на акти на заеднички седници потребно е присуство на мнозинството на делегатите на соборите.

Член 204

Во работите од надлежноста на Собранието на Заедницата за кои самостојно одлучува одделен собор на делегатите за полноважно одлучување потребно е присуство на мнозинството на делегатите на тој собор.

Полноважни се одлуките за кои гласало мнозинството од присутните делегати.

Член 205

Во работите од надлежноста на Собранието на Заедницата за кои рамноправно одлучуваат соборите на делегатите на корисниците на услугите и соборот на делегатите на давателите на услугите, за полноважно одлучување потребно е мнозинство на делегатите на секој надлежен собор.

Одлука или друг општ акт во чие донесување рамноправно учествуваат соборите на делегатите на корисниците на услугите и соборот на делегатите на давателите на услугите се смета за донесена кога е изгласана во истоветен текст во надлежните собори.

Ако при одлучувањето во надлежните собори ни по два претреса еднопосредно не се постигне согласност за истоветноста на текстот на одлуката или друг општ акт, се пристапува кон постапка за усогласување.

Постапката за усогласување ја спроведува заедничката комисија во која секој собор избира еднаков број членови.

Комисијата од претходниот став работи по постапка утврдена со Деловникот на Собранието на Заедницата.

Ако во комисијата не се постигне согласност или ако еден собор не го усвои предлогот на комисијата за решавање на спорното прашање, Собранието на општината Крива Паланка донесува одлука со која привремено го решава тоа прашање.

Одлуката од претходниот став се применува до донесувањето на одлуката од надлежните собори на делегатите.

Член 206

Соборот на делегати на Собранието на Заедницата заседава и одлучува одделно на свои седници, но соборите можат да одлучуваат да заседаваат и да работат на заеднички седници, заради претресување на одделни прашања и сослушување на образложенија и усогласување на ставови.

Соборите на делегатите кои учествуваат рамноправно во донесувањето на одлуки или други акти можат да одлучат одлуката или актот да го претресат или донесат на заедничка седница.

Кога соборите ќе одлучат да гласаат на заедничка седница, делегатите на секој собор гласаат одделно.

Член 207

Гласањето, по правило, се врши јавно.

По исклучок, ако за тоа постојат оправдани причини, Собранието на Заедницата може да одлучи гласањето за поодделно прашање да се изврши тајно.

Член 208

Собранието на Заедницата има деловник.

Со Деловникот на Собранието на Заедницата поблиску се утврдуваат остварувањето на правата и должностите на делегатите, начинот на работата на Собранието, соборите на делегатите, нивните органи, изборот и разрешувањето на функционерите на Собранието, соборите, Извршниот одбор и другите органи и тела, постапката за донесување на актите, како и други прашања од значење за работата на Собранието, соборите и нивните органи.

Член 209

Право на предлагање на одлуки и други акти од надлежноста на Собранието на Заедницата има: секој делегат во својот собор, Извршниот одбор и другите органи и тела на Собранието и неговите собори.

Член 210

Општинската синдикална организација има право да покренува иницијатива за донесување на нормативни акти од надлежноста на Собранието на Заедницата и право на учество во постапката на нивното донесување.

Собранието на Заедницата задолжително прифаќа ставови, предлози и мислења на Општинската синдикална организација и другите општествено-политички организации од општината по предлогот на статутот и другите самоуправни општи акти што ги донесува во рамките на својот делокруг, ги разгледува нивните ставови и предлози и по нив се изјаснува.

Член 211

Општинската синдикална организација има право да дава предлози и иницијативи за склучување на самоуправни спогодби и општествени договори меѓу самоуправните интересни заедници, меѓу корисниците и давателите на услугите и непосредно да учествува во нивното склучување.

Член 212

Собранието на Заедницата и Општинската синдикална организација ќе ги усогласуваат ставовите, особено кога се решаваат прашања во врска со правата и обврските на основачите на Заедницата како што се: висината на стапките на придонесите, партиципација на осигурениците во трошоците на користење на здравствената заштита, утврдувањето на средствата за развој и унапредување на здравствената дејност и друго.

3. Претседател на Собранието на Заедницата и претседатели на соборите

Член 213

Собранието на Заедницата од редот на своите членови избира претседател и негов заменик.

Претседателот на Собранието на Заедницата и неговиот заменик се избираат за време од 4 години.

Претседателот на Собранието на Заедницата и неговиот заменик се избираат по постапка утврдена со Деловникот на Собранието на Заедницата.

Член 214

Претседателот на Собранието на Заедницата го претставува Собранието и ги врши особено следните работи:

— ги организира и свикува заедничките седници на сите собори на делегатите и раководи со нив;

— дава иницијатива за претресување на одделни прашања од делокругот на Собранието и неговите органи и тела и се грижи за усогласување на нивната работа;

— ја поттикнува меѓусебната соработка на соборите на делегатите, како и соработката на органите и телата на Собранието;

— се грижи за примената на Деловникот, за спроведување на начелата на јавност во работата и за остварување на правата на делегатите;

— врши и други работи предвидени со деловникот или што ќе му ги одреди Собранието на Заедницата;

— претседателот на Собранието ги потпишува сите акти што ги донесува Собранието на Заедницата, освен препораките на одделните собори.

За својата работа претседателот е одговорен на Собранието на Заедницата.

Член 215

Претседателот на Собранието на Заедницата, во случај на отсутност или спреченост, го заменува заменикот на претседателот на Собранието.

Заменикот на претседателот му помага на претседателот на Собранието на Заедницата во работата и во договор со него врши определени работи од неговиот делокруг.

Член 216

Секој собор на делегатите од редот на своите членови избира претседател на соборот и негов заменик.

Претседателот на Соборот на делегатите и неговиот заменик се избираат за време од 4 години.

Претседателот на Соборот на делегатите и неговиот заменик се избираат по постапка утврдена со Деловникот на Собранието на Заедницата.

Член 217

Претседателот на Соборот на делегатите ги врши особено следните работи:

— го претставува Соборот;

— се грижи за организирање на работата на Соборот;

— покренува иницијатива за претресување одделни прашања од делокругот на Соборот;

— се грижи за усогласување на работата на Соборот и соработка со другите собори;

— се грижи за применувањето на Деловникот;

— се грижи за спроведување на начелата на јавност во работата на Соборот;

— ги потпишува препораките и заклучоците што соборот ги донесува самостојно;

— се грижи за остварување правата на делегатите на соборот;

— врши и други работи предвидени со Деловникот или што ќе му ги одреди Собранието на Заедницата или соборите на делегатите.

Член 218

Замениците-претседатели на соборите ги заменуваат претседателите во случај на нивна отсутност или спреченост на работа.

4. Извршен одбор на Собранието на Заедницата

Член 219

Собранието на Заедницата има Извршен одбор. Извршниот одбор е извршен орган на Собранието на Заедницата.

Член 220

Извршниот одбор се состои од претседател и 6 члена избрани од редот на делегатите на соборите на делегатите на Собранието на Заедницата и тоа;

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници;

— 2 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — земјоделци; и

— 2 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на давателите на услугите.

Член 221

Извршниот одбор на Собранието на Заедницата ги врши особено следните работи:

1. покренува иницијатива за донесување на самоуправниите општи акти и други акти од надлежност на Собранието на Заедницата;

2. утврдува предлози на финансиските планови, завршни сметки на Заедницата, на самоуправниите општи и други акти што ги донесува Собранието на Заедницата и дава мислење по предлозите на одлуки и други општи акти што на Собранието му ги поднесуваат други овластени предлагачи;

3. разгледува анализи, информации и други материјали што се упатуваат на разгледување пред Собранието на Заедницата и дава свое мислење;

4. се грижи за правилно спроведување на утврдената политика на Заедницата и навремено извршување на одлуките и заклучоците на Собранието на Заедницата;

5. ги следи условите под кои осигурените лица ја остваруваат здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување, се грижи за правилно остварување на правата на осигурените лица и предлага преземање на соодветни мерки;

6. ги разгледува поплаките на осигурениците во врска со работата на Заедницата и условите под кои се укажува здравствената заштита и презема односно предлага преземање на соодветни мерки;

7. одлучува за надоместок на трошоците на правата од здравственото осигурување во висина до 30.000 динари;

8. дава согласност на општиот акт на Стручната служба за утврдување на систематизацијата на работните места во Службата;

9. врши и други работи определени со овој статут и општи акти на Собранието на Заедницата.

Член 222

Претседателот и членовите на Извршниот одбор се избираат за време од 4 години.

Изборот на претседателот и членовите на Извршниот одбор се врши на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата на начин и по постапка утврдена со Деловникот на Собранието на Заедницата.

Член 223

Секој член на Извршниот одбор има право да му предлага на Извршниот одбор претресување на одделни прашања од надлежноста на Одборот, да дава иницијатива за подготвување на самоуправни општи акти и други акти, како и да предлага утврдување на начелни ставови и преземање на соодветни мерки.

Секој член на Извршниот одбор има право и должност, во согласност со ставот на Одборот, да го претставува Одборот во Собранието на Заедницата.

Член 224

Извршниот одбор работи и одлучува за прашањата од својата надлежност на седници на кои присуствуваат мнозинството на членовите на Одборот.

Извршниот одбор одлучува со мнозинство на гласови на присутните членови.

Член 225

Претседателот на Извршниот одбор ги врши особено следните работи:

- го претставува Извршниот одбор;
- ги свикува и претседава на седниците на Извршниот одбор;
- ги потпишува актите што ги донесува Извршниот одбор и се грижи за нивното извршување.

Член 226

Претседателот на Извршниот одбор го заменува во случај на отсутност или спреченост за работа заменикот на претседателот.

Член 227

Извршниот одбор е одговорен за својата работа пред Собранието на Заедницата.

Член 228

Собранието може да отповика одделни членови на Извршниот одбор.

Секој член на Извршниот одбор има право да поднесе оставка и да ја образложи.

Оставката на мнозинството на членови на Одборот предизвикува оставка на целиот Извршен одбор.

Извршниот одбор може да поднесе и колективна оставка.

Ако Извршниот одбор поднесе колективна оставка како и во другите случаи кога му престанува функцијата, Одборот останува на должност до избор на нов извршен одбор.

5. Постојани работни тела на Собранието на Заедницата

Член 229

Постојани работни тела на Собранието на Заедницата се:

1. Комисија за избор и именување;
2. Комисија за жалби;
3. Комисија за следење и проучување на прашањата во врска со остварувањето на слободната размена на трудот;
4. Комисија за статут.

За разгледување на предлози на одлуки и на други акти и за проучување и претресување на други прашања од надлежноста на Собранието и неговите собори, Собранието и соборите на делегатите можат да образуваат одбори, комисии и други постојани и повремени работни тела.

Член 230

Комисијата за избор и именување се состои од претседател и 2 члена.

Претседателот и членовите на Комисијата за избор и именување ги избира Собранието на Заедницата на својата прва седница од редот на делегатите на начин и по постапка утврдена со Деловникот на Собранието на Заедницата.

Претседателот и членовите на Комисијата за избор и именување се избираат за време од 4 години.

Член 231

Комисијата за избор и именување ја спроведува постапката за избор, именување и разрешување на секретарот на Заедницата и работниците на раководни места во Стручната служба на Заедницата, ги претресува сите прашања во врска со изборите, именувањата и разрешувањата од надлежноста на Собранието и му поднесува на Собранието предлози за избор, именување и разрешување.

Член 232

Комисијата за жалби се состои од претседател и 2 члена.

Претседателот и членовите на Комисијата за жалби ги избира Собранието на Заедницата на својата прва седница од редот на делегатите на на-

чин и постапка утврдени со Деловникот на Собранието на Заедницата.

Претседателот и членовите на Комисијата за жалби се избираат за време од 4 години.

Член 233

Комисијата за жалби решава во втор степен по жалбите на осигурените лица изјавени против првостепените решенија донесени во постапката за остварување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување.

Член 234

Комисијата за следење и проучување на прашањата во врска со остварувањето на слободната размена на трудот се состои од претседател и 4 члена.

Претседателот и членовите на Комисијата за следење и проучување на прашањата во врска со остварувањето на слободната размена на трудот ги избира Собранието на Заедницата на својата прва седница од редот на делегатите на начин и по постапка утврдени со Деловникот на Собранието на Заедницата.

Претседателот и членовите на Комисијата за следење и проучување на прашањата во врска со остварувањето на слободната размена на трудот се избираат за време од 4 години.

Член 235

Комисијата за следење и проучување на прашањата во врска со остварувањето на слободната размена на трудот:

1. ги разгледува предлозите на програмите за развој на здравствената заштита и здравствената дејност;
2. ги разгледува предлозите на здравствените организации на здружениот труд за изградба и опремување на здравствените објекти на подрачјето на Заедницата и дава свои предлози и мислења;
3. ги проучува предлозите на нормативите и стандардите за остварување на здравствената заштита и дава свои предлози и мислења;
4. го проучува проблемот на цените на здравствените услуги и поднесува предлози за утврдување на цените на здравствените услуги;
5. изготвува предлози за договорање на здравствената заштита;
6. го следи извршувањето на договорите склучени меѓу Заедницата и организациите на здружениот труд од областа на здравството, условите под кои осигурениците ја остваруваат здравствената заштита и предлага на Собранието и надлежните собори преземање на соодветни мерки; и
7. врши и други работи за кои ќе ја овласти Собранието на Заедницата.

Член 236

Комисијата за статут се состои од претседател и 2 члена.

Претседателот и членовите на Комисијата за статут ги избира Собранието на Заедницата на својата прва седница од редот на делегатите и работниците на Стручната служба на Заедницата, на начин и по постапка утврдена со Деловникот на Собранието на Заедницата.

Претседателот и членовите на Комисијата за статут се избираат за време од 4 години.

Член 237

Комисијата за статут ги проучува и разгледува мислењата и предлозите што се однесуваат на Статутот на Заедницата и му предлага на Собранието на Заедницата измена и дополнување на Статутот.

Член 238

Претседателот и членовите на работните тела на Собранието се избираат од редот на делегатите на Собранието со соодветна застапеност на сите собори на делегатите.

Определен број на членови на комисиите и другите работни тела на Собранието можат да се избираат и од редот на стручните и јавни работници со тоа што бројот на членовите од редот на стручните и јавни работници не може да биде поголем од бројот на членовите што се избираат од редот на делегатите.

Член 239

За проучување на одделни прашања од својот делокруг, за составување на извештаи по овие прашања, како и за изготвување на нацрт на акти, комисиите и другите тела можат да образуваат работни или стручни групи или да предложат Собранието да одлучи да се ангажираат научни и други институции или одделни стручни лица.

Членовите на работните или стручни групи се именуваат од редот на членовите на Комисијата односно другото работно тело, од редот на работниците на Стручната служба на Заедницата и од редот на одредени стручни и јавни работници.

Член 240

Комисијата или друго работно тело на Собранието на Заедницата работат на седници на кои присуствуваат мнозинството на членовите на Комисијата односно телото.

Комисијата или друго работно тело на Собранието на Заедницата донесуваат полноважни одлуки со мнозинство на гласови од присутните членови.

6. Секретар на Заедницата**Член 241**

Заедницата има секретар.

Секретарот на Заедницата го именува и разрешува Собранието на Заедницата на заедничка седница на сите собори на делегатите.

Член 242

За секретар на Заедницата може да биде именувано лице со завршен правен факултет или виша управна школа и 4 години работно искуство во областа на раковоодно работно место, а кое се истакнува со организаторски и стручни способности и поседува морално-политички квалитети.

Секретарот на Заедницата се именува за време од 4 години и по истекот на тој рок може да биде повторно именуван.

Ако по истекот на мандатот секретарот на Заедницата не биде повторно избран, Заедницата му понудува работно место во Стручната служба, кое одговара на неговата стручна подготовка и другите работни способности. До распоредувањето на такво работно место или ако понуденото работно место не го прифати, за време од 6 месеци од неговото разрешување, ги задржува сите права од работата и по основ на работата. За тоа време доколку не се вработи има право на личен доход во висина на личниот доход што го примал во последниот месец пред разрешувањето од должност, како и на другите зголемувања за личниот доход или другите примања, до кои евентуално во тоа време ќе дојде.

Член 243

Секретарот на Заедницата може да биде разрешен и пред истекот на времето за кое се именува по свое барање или врз основа на одлука на Собранието на Заедницата.

За постоењето на услови за разрешување на секретарот на Заедницата пред истекот на времето за кое е именуван дава мислење Комисијата од член 230 од овој статут.

Ако секретарот на Заедницата се разрешува по свое барање, Собранието на Заедницата ќе го разреши од должност со истекот на 6 месеци од поднесувањето на барањето доколку со заемна согласност не биде поинаку одредено.

Член 244

Секретарот на Заедницата ги врши особено следните работи:

1. се грижи за правилно и навремено спроведување на одлуките и заклучоците на самоуправните органи на Заедницата;

2. ја застапува Заедницата во односите со другите органи и организации;

3. ја застапува Заедницата при склучување на договори со организациите на здружениот труд на здравството за укажување на здравствената заштита на осигурените лица;

4. му помага на претседателот на Собранието, претседателите на соборите и претседателот на Извршниот одбор во подготвувањето на седниците на Собранието и Извршниот одбор;

5. презема мерки и се грижи за извршување на задачите од областа на народната одбрана;

6. врши и други работи за кои е овластен со закон, Статутот, општите и други акти на Заедницата.

Секретарот на Заедницата е наредбодавец за извршување на финансискиот план на Заедницата.

Член 245

Секретарот има право и должност да учествува во работата на Собранието и Извршниот одбор без право на одлучување.

Ако смета дека акт на Собранието на Заедницата или на неговите органи е во спротивност со закон, секретарот на Заедницата ќе го извести за тоа надлежниот орган на Собранието на општината Крива Паланка.

Член 246

Секретарот на Заедницата за својата работа е одговорен пред Собранието на Заедницата.

Член 247

Секретарот на Заедницата раководи со Стручната служба на Заедницата и во тоа својство ги врши особено следните работи:

1. се грижи за законито, правилно и ефикасно работење на Стручната служба на Заедницата и за унапредување на работите на Службата;

2. издава упатства за работа на Стручната служба на Заедницата;

3. се грижи за навремено спроведување на одлуките и заклучоците на самоуправните органи на работната заедница на Стручната служба на Заедницата;

4. решава во прв степен за правата и обврските од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување;

5. врши и други работи кои со самоуправните акти на работната заедница ќе му бидат ставени во надлежност.

Член 248

Секретарот на Заедницата може за донесување на поедини решенија да ги овласти своите стручни соработници на Стручната служба на Заедницата.

Член 249

Ако секретарот на Заедницата смета дека општ акт или поединечен акт кој е донесен во работната заедница, освен поединечните акти донесени во управната постапка и актите за кои во одлучувањето е предвидена надлежност на судот е спротивен на закон односно друг пропис, општествен договор, самоуправни спогодба или самоуправен општ акт на Заедницата или работната заедница, ќе го предупреди органот којшто го донел таквиот акт. Ако и по предупредувањето органот остане при

својата одлука, секретарот има право и должност да го запре од извршување таквиот акт и за тоа да го извести надлежниот орган на Собранието на општината.

Член 250

На секретарот на Заедницата во неговата работа му помагаат стручните соработници на секретарот и референтите во Стручната служба на Заедницата.

Стручните соработници на секретарот на Заедницата и самостојните советници во Стручната служба на Заедницата ги избира и именува Извршниот одбор по предлог на Комисијата за избор и именување и по прибавено мислење од секретарот на Заедницата.

Извршниот одбор дава претходна согласност по однос на изборот на работниците на раководни работни места во Стручната служба на Заедницата што ги избира надлежниот орган во работната заедница.

Член 251

Личниот доход на секретарот на Заедницата и другите раководни работници и самостојни советници во Стручната служба на Заедницата го одредува Извршниот одбор на Собранието на Заедницата.

Извршниот одбор дава претходно мислење за личниот доход на работниците на раководни работни места во Стручната служба на Заедницата што ги избира надлежниот орган во работната заедница.

Другите права од работата и по основ на работата секретарот на Заедницата и другите работници на раководни места во Стручната служба на Заедницата ги остваруваат според самоуправните општи акти на Стручната служба.

7. Одбор на самоуправна контрола

Член 252

Одборот за самоуправна контрола е самостоен самоуправен орган на Заедницата.

Член 253

Одборот за самоуправна контрола се состои од 5 члена.

Член 254

Членовите на Одборот за самоуправна контрола ги избира Собранието на Заедницата застапени од сите собори.

Член 255

Одборот за самоуправна контрола работи на седници на кои присуствуваат повеќе од 2/3 од членовите.

Одборот за самоуправна контрола донесува полноважни одлуки со мнозинство на гласови од вкупниот број на членовите од Одборот.

Член 256

Одборот за самоуправна контрола ги врши особено следните работи:

1. врши увид во работата на Заедницата и нејзините органи;
2. врши контрола по однос на правилното применување на Статутот на Заедницата и другите општи акти што ги донесува Собранието на Заедницата;
3. врши увид во работата на Стручната служба на Заедницата по однос на начинот на вршењето на стручните, финансиските и административните работи на Заедницата;
4. врши увид во работата на здравствената служба по однос на начинот и условите под кои се укажува здравствената заштита;
5. покренува иницијатива за разгледување и решавање на прашања од надлежноста на Собранието на Заедницата;

6. поднесува извештај за својата работа на Собранието на Заедницата;

7. бара од органите на Заедницата и од организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност одговори, информации и извештаи по прашања покренати од организации на здружен труд, други самоуправни организации и заедници и осигуреници и ги известува за акциите што ги презема на нивна иницијатива;

8. ја известува јавноста за акциите што ги презел, за резултатите од тие акции и за својот став по однос на покренатите прашања;

9. врши и други работи што произлегуваат од законот, овој статут и другите општи акти на Заедницата.

Член 257

Одредбите на овој статут со кој се утврдуваат правата и должностите на делегатите во Собранието на Заедницата се однесуваат и на членовите на Одборот за самоуправна контрола.

Член 258

Одборот за самоуправна контрола има Деловник.

Со Деловникот на Одборот за самоуправна контрола поблиску се утврдуваат правата и должностите на членовите на Одборот и начинот и постапката за решавање на поедини прашања од неговата надлежност.

Член 259

Работата на Собранието на Заедницата и неговите органи е јавна.

Член 260

Собранието обезбедува услови редовно да ја известува јавноста за својата работа и за работата на органите и телата на Собранието и за нивните одлуки и ставови по прашањата што ги претресува.

Член 261

На седниците на Собранието, неговите органи и тела имаат право да присуствуваат претставници на општествено-политичките организации, општествено-политичките заедници, претставници на печатот и другите средства за јавно информирање на граѓаните и претставници на Стручната служба на Заедницата.

Претставниците од став 1 од овој член можат да учествуваат во работата на седниците без право на одлучување.

Член 262

Претседателот на Собранието, претседателот на Извршниот одбор и секретарот на Заедницата се грижат јавноста на соодветен начин да биде информирана за најважните прашања за кои се одлучува во Заедницата, по пат на дневниот печат, радиото, телевизијата, преку информативниот билтен или друго гласило на Заедницата.

Член 263

На јавна расправа задолжително се изнесуваат:

- нацрт на Статутот на Заедницата;
- нацрт на Програмата за развој на здравствената заштита и здравствената дејност;
- нацрт на финансискиот план на Заедницата и нацрт на одлуките за стапките на придонесите;
- нацрт на повеќегодишните програми за развој на здравствената заштита и здравствената дејност.

Собранието на Заедницата може да одлучи на јавна расправа да изнесе и други прашања од својот делокруг.

Член 264

Нацртите на актите за јавна расправа од надлежноста на Собранието на Заедницата ги утврдува Извршниот одбор, ако Собранието не одлучи поинаку.

Нацртите на актите што се изнесуваат на јавна расправа се објавуваат во печатот или на друг соодветен начин.

Член 265

Собранието на Заедницата е должно да ги земе предвид при одлучувањето предлозите, забелешките и мислењата од јавната расправа по нацртите на актите.

Член 266

Информативните и други материјали во врска со прашањата што се разгледуваат во Собранието на Заедницата се достапни на јавноста.

Член 267

Работните луѓе — членови на Заедницата имаат право да бараат од Собранието на Заедницата и од Одборот на самоуправната контрола да ги информира за работењето на Заедницата и на тој начин вршат контрола над работењето на Собранието и неговите органи, како и на Стручната служба на Заедницата.

Член 268

Основачите на Заедницата непосредно или преку своите делегации и делегати можат да бараат одговорност на Собранието и другите органи на Заедницата доколку оценат дека нивната работа не е во согласност со закон, со Самоуправната спогодба на Заедницата, овој статут и другите самоуправни општи акти на Заедницата.

Делегацијата односно делегациите можат да го отповикаат делегатот што го избрале доколку оценат дека не ја извршува доверената функција совесно и со успех, на начин и по постапка утврдена со закон.

VI. СТРУЧНА СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА

Член 269

Заедницата обезбедува вршење на стручните, административните и финансиските работи од својата надлежност преку Стручната служба организирана како работна заедница во нејзин состав.

Член 270

Стручната служба на Заедницата во својот делокруг:

1. ракува со средства на Заедницата во согласност со закон, овој статут и другите општи акти на Заедницата и заклучоците на нејзините органи;
2. ги врши стручните работи на извршувањето на законот, овој статут и другите општи акти на Заедницата;
3. ги следи и анализира состојбите и проблемите во областа на здравството и здравственото осигурување и во врска со тоа предлага на самоуправните органи на Заедницата преземање на потребни мерки;
4. приготвува предлози за потребните анализи и документација со цел за донесување на општи и други акти на Заедницата;
5. се грижи за наплата на придонесите за здравствено осигурување;
6. приготвува и обработува материјал за седниците на Собранието на Заедницата и неговите органи и тела;
7. решава во прв степен за правата на осигурените лица од здравствената заштита и здравственото осигурување и врши исплата на паричните надоместоци и другите примања на осигурените лица;
8. врши исплати на средствата за здравствена заштита на здравствените организации на здружениот труд врз основа на одлука на Собранието на Заедницата и договорите за укажување на здравствени услуги;
9. ги врши работите во врска со склучувањето на договорите со здравствените организации на

здружениот труд за укажување здравствени услуги на осигурените лица и врши контрола на извршувањето на тие договори;

10. води потребна евиденција во врска со работењето на Заедницата и спроведувањето на здравственото осигурување;

11. ги врши административните и технички работи во врска со работата на самоуправните органи на Заедницата;

12. врши определени работи во врска со спроведувањето на здравственото осигурување што произлегуваат од конвенциите и другите меѓународни спогодби;

13. води потребна евиденција за неосигурените лица и врши исплата на трошоците на задолжителните видови на здравствената заштита на тие лица;

14. преку лекарските комисии врши оценка на работната способност на осигурените, како и оценка за здравствената состојба на осигурените лица во случаите определени со овој статут и другите општи акти на Заедницата;

15. врши и други стручни, финансиски и административни работи што произлегуваат од законските и други прописи, овој статут и другите општи акти на Заедницата.

Член 271

Стручната служба на Заедницата може врз основа на самоуправна спогодба меѓу Собранието на Заедницата и другите самоуправни интересни заедници да врши определени административни, финансиски и други стручни работи на тие заедници.

Меѓусебните права, обврски и одговорности на работниците на Стручната служба на Заедницата и тие заедници се утврдуваат со самоуправна спогодба или договор, во согласност со закон.

Член 272

Стручната служба на Заедницата работи врз основа на Програмата за работа на Собранието на Заедницата.

Стручната служба на Заедницата ги врши работите од својот делокруг во согласност со закон, овој статут, другите општи акти, насоките и заклучоците на самоуправните органи на Заедницата и во согласност со политиката што ја утврдува Собранието на Заедницата.

Стручната служба на Заедницата за својата работа е одговорна пред Собранието на Заедницата и должна е на барање на Собранието, а најмалку еднаш годишно, да поднесе извештај за својата работа.

Член 273

Стручната служба на Заедницата работите од својот делокруг ги врши преку организационите единици, Лекарската комисија и Комисијата на лекари-вештаци.

Организацијата на Стручната служба на Заедницата ја утврдува Собранието на Заедницата со општ акт.

Составот, делокругот и начинот на работата на Лекарската комисија и на Комисијата на лекари-вештаци се утврдува со посебен општ акт на Заедницата.

Член 274

Систематизацијата на работните места, бројот на работниците за извршување на задачите од делокругот на Стручната служба, како и потребната школка — стручна подготовка и работното искуство за секое поодделно работно место се утврдува со општ акт на работната заедница на Стручната служба што се донесува во согласност со Извршниот одбор на Собранието на Заедницата по прибавено мислење од секретарот на Заедницата.

Член 275

Висината на средствата за работа на Стручната служба, на предлог на Службата, се утврдува со финансиски план на Заедницата во согласност со предвидениот обем на работа утврден со Програмата за работа на Стручната служба.

Работниците на Стручната служба на Заедницата имаат право на средства за личен доход и заедничка потрошувачка во согласност со начелото за распределба според трудот и општествено утврдените основи и мерила за распределбата што важат за организациите на здружениот труд.

Работниците на Стручната служба на Заедницата имаат и други самоуправни права во склад со природата на работите што ги вршат и општествената и политичката одговорност на Заедницата за која ги вршат работите на остварувањето на нејзините функции и задачи.

Член 276

Средствата од ставот 1 на претходниот член, како и трошоците, работењето, законските и договорните обврски и амортизацијата на основните средства се обезбедуваат со финансискиот план на Заедницата врз основа на Програмата за работа на Стручната служба на Заедницата.

Собранието на Заедницата дава согласност на Програмата за работа на Стручната служба на Заедницата.

Член 277

Во својата работа Стручната служба ги користи основните средства на Заедницата.

Посебни средства за набавка на опрема преку средствата за амортизација, како и средствата за изградба и адаптација на деловните простории се обезбедуваат одделно од средствата од претходниот член и се доделуваат на Стручната служба на Заедницата како наменски средства.

Висината на таквите средства ја утврдува Собранието на Заедницата на предлог на Стручната служба на Заедницата, а за користењето на овие средства одлучува работната заедница во склад со нивната намена.

Стручната служба на Заедницата има своја тековна сметка.

Член 278

Меѓусебните права и обврски и одговорности на работниците на Стручната служба на Заедницата и на заедниците се утврдуваат со посебна спогодба или договор што ја склучува Собранието на Заедницата и работниците на Стручната служба.

Член 279

Работниците на Стручната служба на Заедницата се должни по налог на секретарот на Заедницата да извршат и задачи кои не се утврдени со Програмата за работа на Стручната служба ако со тоа се попречува настапување на штетата, во случај на измена на прописите и ако тоа го побараат Собранието на Заедницата и неговите органи или Одборот за самоуправна контрола.

За извршувањето на задачите што не се утврдени со Програмата за работа на Стручната служба на Заедницата и за чие извршување не се обезбедени средства, Собранието на Заедницата обезбедува средства со посебна одлука.

Член 280

Работниците на Стручната служба на Заедницата ја сочинуваат работната заедница на Стручната служба и заради остварување на своите самоуправни права бираат свои органи на управување и во согласност со Уставот, законот, овој статут и спогодба, односно договорот од претходниот член своите меѓусебни односи во така здружената заедница ги уредуваат со самоуправни спогодби и други акти на работната заедница и на органите на управувањето.

Член 281

Работното време на работниците во Стручната служба на Заедницата изнесува 42 часа седмично.

Распоредот на работното време во текот на седмичната се утврдува со посебен општ акт на Стручната служба во согласност со Собранието на Заедницата.

На одделни работни места може да се воведе и работа во смени со посебна одлука на Стручната служба во согласност со Собранието на Заедницата.

VII. НАРОДНА ОДБРАНА И ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

Член 282

Во согласност со концепцијата за општонародна одбрана и со плановите и другите општи акти донесени од надлежен орган на општествено-политичката заедница, Заедницата организира и спроведува подготовки и презема мерки за одбрана и заштита и за работа во случај на непосредна воена опасност и во војна.

Носители на подготовките и мерките за одбрана и заштита и за работа во случај на непосредна воена опасност и во војна се: Собранието на Заедницата, секретарот на Заедницата и работната заедница на Стручната служба на Заедницата.

Член 283

Собранието на Заедницата во областа на народната одбрана ги врши следните работи:

1. донесува општи акти со кои се регулираат прашањата во врска со народната одбрана;

2. ја утврдува организацијата на органите и другите тела на Заедницата во случај на непосредна воена опасност и во случај на војна;

3. утврдува финансиски средства за спроведување на подготовките во областа на народната одбрана;

4. врши и други работи од областа на народната одбрана што врз основа на закон и други законски прописи и општи акти на Заедницата ќе му бидат ставени во надлежност.

Член 284

За извршување на задачите од областа на народната одбрана и цивилната заштита Собранието формира комисија за народна одбрана и ги утврдува другите органи на народната одбрана и цивилната заштита.

Составот, начинот на изборот и делокругот на работата на Комисијата и другите органи на народната одбрана и цивилната заштита ги утврдува Собранието на Заедницата со посебен општ акт.

Член 285

Секретарот на Заедницата како раководител на подготовките за одбрана и заштита во случај на војна ги врши особено следните работи:

1. се грижи за спроведување на општите прописи и одлуки на надлежните органи што се однесуваат на подготовките за одбрана и заштита во случај на војна;

2. се грижи за извршување на одлуките што ги донесува Собранието на Заедницата за спроведување на подготовките за народната одбрана;

3. во случај на непосредна воена опасност организира спроведување на пропишани мерки за приправност, а во случај на мобилизација и војна организира, непосредно раководи со подготовките за преминување на Заедницата во воена организација;

4. врши и други работи што со закон и други општи прописи на општествено-политичките заедници и општи акти на Заедницата ќе му бидат ставени во надлежност.

Член 286

Работната заедница на Стручната служба на Заедницата организира и спроведува подготовки и презема мерки за одбрана и заштита и за работа во случај на непосредна воена опасност и во војна и за таа цел утврдува органи на народната одбрана и донесува план за одбрана.

За извршување на задачите од областа на народната одбрана и цивилната заштита работната заедница обезбедува потребни финансиски средства.

VIII. СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ НА ЗАЕДНИЦАТА

Член 287

Општи акти на Заедницата се: Статутот на Заедницата, правилници, одлуки, деловници и упатства.

Член 288

Предлог за донесување општи акти, склучување на општествени договори или самоуправни спогодби можат да поднесат:

1. секој делегат во Собранието на Заедницата;
2. Извршниот одбор на Собранието на Заедницата;
3. секој собор на делегатите;
4. комисиите и другите работни тела на Собранието на Заедницата;
5. делегацијата и делегациите на членовите на Заедницата;
6. Одборот за самоуправна контрола на Заедницата;
7. Собранието на општината Крива Паланка;
8. Општинската синдикална организација и другите општествено-политички организации на Крива Паланка.

Предлогот за донесување на општ акт се поднесува во форма на нацрт со потребно образложение.

Член 289

За предлогот за донесување на општ акт се изјаснува Извршниот одбор на Собранието на Заедницата.

Утврдениот предлог на нацртот Извршниот одбор го доставува на Собранието на Заедницата. Ако Извршниот одбор не го усвои предлогот за донесување на општ акт, должен е за тоа да го извести предлагачот.

Член 290

Статутот на Заедницата како нацрт-статут се изнесува на јавна дискусија.

Јавната дискусија по нацрт-статутот на Заедницата трае 30 дена.

Член 291

Собранието може да одлучи да изнесе на јавна дискусија и други самоуправни општи акти пред нивното конечно одлучување, а особено самоуправните општи акти со кои се утврдуваат правата и обврските од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување.

Член 292

Работните луѓе — основачи на Заедницата се изјаснуваат по Статутот и другите општи акти на Заедницата на собирите на работните луѓе во организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници.

Член 293

Делегациите на работните луѓе — основачи на Заедницата се должни по доставениот акт да прибават мислење од собирите на работните луѓе и да го достават на делегатската единица.

Делегациите во делегатската единица ги разгледуваат доставените предлози, мислења и забелешки, ги усогласуваат ставовите на собирите на работните луѓе односно делегациите и за тоа доставуваат и предлози и мислења на Извршниот одбор.

Во колку делегациите не достават свој извештај односно мислења и предлози во доставениот рок ќе се смета дека по доставениот акт нема никакви забелешки и предлози.

Член 294

Актите што се изнесуваат на јавна дискусија се доставуваат задолжително на Собранието на општината Крива Паланка, на општествено-политичките организации во Крива Паланка, како и на другите самоуправни организации и заедници за кои ќе одлучи Собранието на Заедницата.

Член 295

Јавната дискусија ја организира и следи Извршниот одбор на Собранието и му поднесува на Собранието извештај за резултатите од јавната дискусија.

Извештајот од јавната дискусија ги опфаќа мислењата и предлозите што биле изнесени во јавната дискусија.

Член 296

Самоуправните и други општи акти што ги донесува Собранието и неговите собори ги потпишува претседателот на Собранието на Заедницата.

Член 297

Статутот, самоуправните и други општи акти што ги донесува Собранието на Заедницата се објавуваат во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на општината Крива Паланка“.

Член 298

Статутот и другите општи акти на Заедницата влегуваат во сила 8-от ден од објавувањето, до колку од особено оправдани причини со поедини општи акти не е поинаку одредено, а се применуваат од денот одреден со тие акти.

Член 299

Одредбите на овој статут за постапката за донесување и објавување на општите акти што ги донесува Собранието на Заедницата се применуваат и во поглед на постапката за измените и дополнувањата на тие акти доколку со овој статут не е поинаку предвидено.

Член 300

Предлог за изменување на Статутот на Заедницата може да поднесе:

- секој собор на делегатите;
- Извршниот одбор;
- Одборот за самоуправна контрола.

По предлогот за измена на Статутот одлучува Собранието на Заедницата на заедничка седница на сите собори на делегатите.

За предлогот за изменување на Статутот на Заедницата се изјаснува и Општинската синдикална организација.

Член 301

Ако предлогот за измени на Статутот на Заедницата содржи битни измени во односите уредени со Статутот, предлогот за измени на Статутот на Заедницата задолжително се изнесува на јавна дискусија.

Измена на Статутот се врши со статутарните одлуки.

Член 302

Кога некој општ акт ќе претрпи повеќе измени и дополнувања Извршниот одбор на Собранието го утврдува и објавува пречистениот текст на тој акт.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 303

Сите општи акти донесени од Собранието на Заедницата пред донесувањето на овој статут, ќе се усогласат со Статутот, најдоцна во рок од 1 година по влегувањето во сила на Статутот.

Член 304

Со денот на влегувањето во сила на овој статут престануваат да важат:

1. Одлуката за утврдување органите на управувањето и другите органи на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка („Службен весник на СРМ“, бр. 2/75);

2. Одлуката за привремено регулирање на оделните прашања за финансирањето и финансиското работење на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка („Службен весник на СРМ“, бр. 2/75).

Член 305

Овој статут влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-928

16 јули 1976 година

Крива Паланка

Претседател,

Благој Китановски, с. р.

Огласен дел**МАЛИ ОГЛАСИ**

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство за VIII одделение на име Славица Јакимовска, ул. „Ј. Сандански“ бр. 27, Кр. Паланка. (2909)

Свидетелство за I клас, издадено од Градежното техничко училиште „Нико Нестор“ на име Славе Јованоски, интернат „Бр. Миладинови“, Струга. (2910)

Возачка дозвола на име Шабан Адеми, Тетово. (2911)

Свидетелство бр. 409/73, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово на име Драган Матевски, ул. „Б. Тоска“ бр. 33, Тетово. (2912)

Свидетелство за IV клас на име Драган Матевски, ул. „Бл. Тоска“ бр. 33, Тетово. (2913)

Свидетелство за IV клас гимназија на име Џемаил Сулејмани, ул. „Битолска“ бр. 5-в, Тетово. (2914)

Свидетелство за IV клас на име Елми Љума, ул. „Р. Цониќ“ бр. 11, Тетово. (2915)

Диплома на име Исмаил Сулејмани, Тетово. (2916)

Работна книшка на име Џафери Бари, с. Форино, Гостивар. (3154)

Свидетелство за VIII одделение на име Петар Ристевски, с. Вашарејца, Битола. (3155)

Свидетелство за VIII одделение на име Стеван Ангелески, с. Дупјачани, Прилеп. (3156)

Свидетелство од I, II и III година индустриско училиште на име Симон Иваноски, ул. „К. Јосифоски“ бр. 128, Прилеп. (3157)

Работна книшка на име Евгенија Маневска, ул. „Бошко Буха“ бр. 15, Куманово. (3158)

Работна книшка рег. бр. 8412, серија бр. 81153, издадена од Собранието на општината Ресен на име Јосиф Поповски, с. Љубојно, Ресен. (3159)

Свидетелство за I година гимназија на име Илија Л. Богевски, ул. „Прва Комуна“ бр. 19, Т. Велес. (3160)

Сервисна книшка бр. 303507 на име Ташко Димовски, ул. „Браќа Капчеви“ бр. 8, Т. Велес. (3161)

Воена книшка издадена од Скопје на име Зоран Андреев, Скопје. (3165)

Уверение бр. 06-7/86, издадено од филозофскиот факултет во Скопје на име Зорица Стојанова Георгиевска, Скопје. (3166)

Свидетелство за незавршено II година, издадено од Учителско-домаќинската школа во Скопје на име Марика Маркова, Скопје. (3167)

Воена книшка издадена од Скопје на име Момчило Манев, Скопје. (3168)

Свидетелство за II година, издадено од Школата за физичка култура „Методи Митевски — Брицо“ — Скопје на име Катица Наковска, Скопје. (3170)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Мирсат Рама, Скопје. (3170)

Воена книшка издадена од Скопје, сер. бр. 1514150 на име Мирослав Томислав Мијатовиќ, Скопје. (3171)

Свидетелство за завршено стенодактилографско училиште, издадено од училиштето во Скопје на име Маргула Ристеска, Скопје. (3172)

Индекс бр. 11146, издаден од Педагошката академија во Скопје на име Асбие Шасибари, Скопје. (3172)

Диплома издадена од Трговскиот училишен центар во Скопје на име Трајанка Миткова, Г. Петров. (3000)

Воена книшка издадена од Скопје на име Предраг Љумовиќ, Скопје. (3001)

Свидетелство за VIII одделение издадено од Основното училиште „29 ноември“ во Скопје на име Јордан Николовски, Скопје. (3002)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Јан Амос Коменски“ — Скопје на име Јани Ѓоргов, Скопје. (3003)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Борка Талески“ с. Витолиште, Прилеп на име Петкана Мисирлиоска, Скопје. (3004)

Воена книшка издадена од Скопје на име Свето Душан Рафајловски, Скопје. (3005)

Воена книшка издадена од Скопје на име Селатин Абдул Асан, Скопје. (3006)

Работна книшка издадена од Скопје на име Томислав Брајановски, Скопје. (3007)

Работна книшка издадена од Скопје на име Цена Јовановска, Скопје. (3008)

Работна книшка издадена од Скопје на име Кадри Селман, Скопје. (3009)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Педагошката гимназија „Никола Карев“ — Скопје на име Благоица Гајдова, Скопје. (3010)

Свидетелство од IV година и свидетелство за положен завршен испит, издадени од Градежниот училишен центар „Здравко Цветковски“ — отсек архитектонски на име Димитрија Костовски, Скопје. (3011)

Воена книшка издадена од Скопје на име Шефик Рамадани, Скопје. (3012)

Здравствени легитимации издадени од Скопје на име Џафер и Хирије Мамути, Скопје. (3013)

Свидетелство од IV година гимназија на име Сузана Јорданоска, ул. „Будимеш“ бр. 6/10, Прилеп. (3014)

Свидетелство за положен завршен испит на име Сузана Јорданоска, ул. „Будимеш“ бр. 6/10, Прилеп. (3015)

Свидетелство за основно образование на име Јованче Ѓорѓиевски, с. Метежево, Кр. Паланка. (3017)

Свидетелство за III година индустриско на име Кочо Коров, ул. „Н. Карев“ бр. 3 Т. Велес. (3017)

Ученичка книшка на име Владанка Јаневска, с. Оморани, Т. Велес. (3018)

Свидетелство за завршено основно образование на име Марика Најдовска, ул. „Ѓорѓи Димитров“ бр. 70, Т. Велес. (3019)

Пасош на име Мустафа Далипоски, с. Ложани, Струга. (3451)

Возачка дозвола на име Ристо Јаневски, ул. „Т. Ц. Мерџан“ бр. 66, Тетово. (3020)
Воена книшка на име Авди Асан Мемедов, Штип. (3021)

Воена книшка на име Кази Кораќ, с. Лажани, Прилеп. (3022)

Ученичка книшка на име Суат Исмаиљоски, ул. „Тригла“ бр. 14, Прилеп. (3023)

Индекс од ВЕШ на име Илинка Филипова, ул. „Ленин“ бр. 147, Прилеп. (3024)

Воена книшка на име Илија Ристески, с. Штавица, Прилеп. (3025)

Свидетелство од VIII одделение на име Орде Џрвенкоски, ул. „11 Октомври“ бр. 190, Прилеп. (3026)

Уверение за квалификуван сидар на име Војче Јошески, с. Врбјани, Прилеп. (3027)

Свидетелство за VIII одделение на име Киска Секулоска, ул. „Маркова“ бр. 114, Прилеп. (3028)

Воена книшка на име Драги Петрушевски, ул. „III Македонска“ бр. 126, Куманово. (3029)

Диплома за индустриско училиште, издадено од Металско училишниот центар „Наџе Буџони“ Куманово на име Боривоје Станковиќ, ул. „ЈНА“ бр. 50, Куманово. (3030)

Свидетелство за IV клас на име Часлав Димковиќ, ул. „Н. Револуција“ бр. 6, Смедерево. (3031)

Работна книшка на име Петар Андоновиќ, ул. „Страшо Арсов“ бр. 8, Куманово. (3032)

Свидетелство за VIII одделение на име Миле Мановски, с. Дурачка Река, Кр. Паланка. (3033)

Свидетелство за I година гимназија на име Рушан Беџети, с. Вешала, Тетово. (3034)

Возачка дозвола издадена од Сплит на име Садик Елези, с. Каменјане, Тетово. (3035)

Слаткарско уверение на име Шабан Илџази, с. Пирок, Тетово. (3036)

Свидетелство за градежно индустриско училиште на име Ѓлишо Ристески, ул. „ЈНА“ бр. 284, Гостивар. (3037)

Свидетелство за I година училиште на име Рамиз Арифџи, ул. „Т. Цветковски“ бр. 15, Гостивар. (3038)

Свидетелство за VIII одделение на име Бинири Демарали, ул. „Н. Парапунов“ бр. 66, Гостивар. (3039)

Свидетелство за VIII одделение на име Шериф Јакупи, ул. „Н. Парапунов“ бр. 212, Гостивар. (3040)

Свидетелство за VIII одделение на име Станка Николова, Винаца. (3041)

Свидетелство за VIII одделение на име Ванчо Анастасов, Винаца. (3042)

Свидетелство за VIII клас и диплома на име Светислав Китановски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 78, Тетово. (3043)

Земјоделска здравствена легитимација на име Гајур Ферати, с. Ново Село, Тетово. (3044)

Земјоделска здравствена легитимација на име Рамизе Ферати, с. Ново Село, Тетово. (3045)

Земјоделска здравствена легитимација на име Ајше Ферати, с. Ново Село, Тетово. (3046)

Земјоделска здравствена легитимација на име Шабан Ферати, с. Ново Село, Тетово. (3047)

Земјоделска здравствена легитимација на име Зенида Ферати, с. Ново Село, Тетово. (3048)

Земјоделска здравствена легитимација на име Зурат Ферати, с. Ново Село, Тетово. (3049)

Свидетелство за I, II, III и IV разред на име Рафи Шабани, с. Милетино, Тетово. (3050)

Свидетелство од II, III и IV и диплома на име Имер Куртиши, с. Каменјане, Тетово. (3051)

Уверение за прва помош бр. 99/75 на име Мустафа Арифџи, Тетово. (3052)

Сообраќајна дозвола БТ 153-39 на име Цело Ајровски, с. Кишава, Витола. (3053)

Свидетелство од II година на име Милица Арсоска, с. Тројкрсти, Прилеп. (3054)

Свидетелство од VIII одделение на име Славица Велкоска, ул. „Маркова“ бр. 142, Прилеп. (3055)

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за избор на соработници во постојан работен однос:

а) во звањето лектор по предметите:

— Англиски јазик,

— Француски јазик,

— Руски јазик.

б) во звањето асистент по предметот:

— Применето сметководство.

в) во звањето помлад асистент по предметите:

— Операциони истражувања,

— Основи на економската кибернетика.

Условите за избор се регулирани со Законот за високото образование и Статутот на Економскиот факултет во Скопје.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Факултетот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Конкурсот.

СОДРЖИНА

Страна

- | | | |
|------|---|-----|
| 391. | Решение за одобрување на експлоатација на минерална сировина — — — — — | 977 |
| 392. | Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови на Советот на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето — — — — — | 977 |
| 393. | Решение за именување членови на Конкурсна комисија за избор на директор на Републичкиот завод за социјални прашања — — — — — | 977 |
| 394. | Решение за именување советник на републичкиот секретар за економски односи со странство — — — — — | 977 |
| 395. | Договор за основите на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 година за учество во обезбедувањето на средства за изградба и опрема на објекти во областа на културата од општ интерес за СР Македонија — — — — — | 978 |
| 396. | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 9/76 од 20 октомври 1976 година | 978 |
| 397. | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 71/76 од 21 октомври 1976 година | 979 |

Општи акти на самоуправните интересни заедници

- | | | |
|------|---|-----|
| 388. | Одлука за зголемување на пензиите и другите примања заради покачување на цените на некои прехранбени артикли во 1976 година — — — — — | 980 |
| 389. | Одлука за усогласување на пензиите и другите примања со порастот на просечните трошоци на животот во 1976 година | 980 |
| 390. | Одлука за граничниот износ на најниското пензиско примање за 1977 година | 981 |
| 391. | Одлука за најнискиот износ на пензиите за 1977 година — — — — — | 981 |
| 392. | Одлука за определување основици за пресметувањето и плаќањето на придонесот за здравствено осигурување на самостојните занаетчи, самостојните угостители, превозници и адвокати — — — — — | 982 |
| 393. | Одлука за измена на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за финансирање на основното образование за 1976 година — — — — — | 982 |
| 394. | Статут на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка — — — — — | 982 |

Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ излезе од печат збирката

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Во збирката покрај Општествениот план се објавени и експозето на претседателот на Извршниот совет Благој Попов и основните пропорции за развојот на СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 година.

Цена 45 динари.

Ви ги препорачуваме следните изданија:

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ

од д-р Александар Христов, професор на Правниот факултет во Скопје.
Рецензија и предговор: проф. д-р Јован Ѓорѓевиќ.

Во книгата е разработена проблематиката, положбата и улогата на управата во самоуправниот систем. Овој труд е пристапен и лесно напишан труд кој ѝ е упатен на пошироката јавност, а посебно на оние групи и поединци кои се занимаваат со управувањето. Авторот има низа интересни мислења и корисни предлози. Поради тоа, оваа книга им се препорачува не само на студентите и стручњациите од областа на управното право и на управувањето, туку и на сите оние што ќе учествуваат во припремите и донесувањето на новите закони за управата и на оние кои ќе бидат повикани да ги применуваат.

Цена 90 динари.

УСТАВ НА СФРЈ И УСТАВ НА СРМ

во една книга

Цена 50 динари.

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ на Врховниот суд на Македонија

Збирката може многу корисно да им послужи во практиката на судиите, јавните обвинители и правобранители, адвокатите и на правниците во органите на управата и во организациите на здружениот труд, и на другите организации во уедначување на судската и управната практика.

Кон збирката е даден и регистар на поими.

Збирката има 540 страници, тврдо подврсана во полуплатно.

Цена 150 динари.

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ, со објаснувања

Приготвиле: Миле Крцковски и м-р Ванчо Проевски.

Предговор: д-р Ѓорѓи Џаца, републички секретар за правосудство.

Цена 120 динари.

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ

Цена 30 динари.

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО

Оваа збирка може корисно да им послужи во практиката на работниците што ги решаваат проблемите и прашањата што настануваат од семејните односи, а во прв ред на органите на управата, на судовите, на органите за стартелство, на адвокатите како и на студентите и граѓаните.

Приготвил: Миле Хаџи Василев, професор на Правниот факултет во Скопје.

Цена 36 динари.

ЗАКОН ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО со објаснувања и судска практика и со регистар на поимите.

Во збирката покрај републичкиот Закон се објавени и делови од сојузниот Закон за наследувањето што се во важност.

Приготвиле: м-р Кирил Чавдар, судија на Врховниот суд на Македонија, Мирослава Каличанин, самостоен советник во Републичкиот секретаријат за правосудство.

Предговор: д-р Ѓорѓи Џаца.

Цена 42 динари.

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Цена 50 динари.

ДЕЛОВНИК на Собранието на СР Македонија

Цена 25 динари.

По уплата на парите книгата веднаш се доставува. Уплатите се вршат на жиро сметка 40100-601-128 кај Службата на општественото книговодство — Скопје.